

ХАЛК Банка АД Скопје

**Извештај на независниот ревизор и
Финансиски извештаи
во согласност со регулативата на НБРСМ
за годината завршена на 31 декември 2024
година**

СОДРЖИНА

	Страна
Посебен биланс на успех	3
Посебен извештај за сеопфатната добивка	4
Посебен биланс на состојба	5
Посебен извештај за промените во капиталот и резервите	6 - 8
Посебен извештај за паричниот тек	9 - 10
Белешки кон посебните финансиски извештаи	11 - 153

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Халк Банка АД Скопје

Извештај за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Халк Банка АД Скопје („Банката“), како што се прикажани на страните од 1 до 153, кои се состојат од посебниот биланс на состојба на 31 декември 2024 година и посебниот биланс на успех, посебниот извештај за сеопфатна добивка, посебниот извештај за промените во капиталот и резервите и посебниот извештај за паричниот тек за годината тогаш завршена и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за посебните финансиските извештаи

Раководството на Банката е одговорно за изготвување и реална презентација на овие посебни финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие посебни финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека посебните финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и проценките на ризиците за значајни грешки во посебните финансиски извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Банката за изготвување и реално прикажување на посебните финансиски извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Банката.

Ревизијата исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во посебните финансиски извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, посебните финансиски извештаи реално и објективно ја прикажуваат неконсолидираната финансиска состојба на Банката на 31 декември 2024 година, како и нејзината неконсолидирана финансиска успешност и нејзиниот неконсолидиран паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

Останати прашања

Посебните финансиски извештаи на Банката за годината завршена на 31 декември 2023 година беа ревидирани од друг ревизор којшто искажа немодификувано мнение за тие финансиски извештаи на 30 април 2024 година.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Банката изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во посебниот годишен извештај на Банката, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со посебната годишна сметка на Банката и со финансиските информации обелоденети во ревидираните посебни финансиски извештаи на Банката, на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Раководството е одговорно за изготвување на посебната годишна сметка на Банката која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2025 година и за изготвување на посебниот годишен извештај на активностите на Банката, којшто беше одобрен од Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2025 година.

Скопје, 30 април 2025 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Срѓан Рангеловиќ



КПМГ Ревизија ДОО
Управител
Срѓан Рангеловиќ



Финансиски
извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2024

Приходи од камата
Расходи за камата
Нето-приходи/(расходи) од камата

Приходи од провизии и надомести
Расходи за провизии и надомести
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

Нето-приходи од тргување
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики
Останати приходи од дејноста
Удел во добивката на придружените друштва
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа
Трошоци за вработените
Амортизација
Останати расходи од дејноста
Удел во загубата на придружените друштва
Добивка/(загуба) пред оданочување

Данок на добивка
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење

Добивка/(Загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*
Добивка/(загуба) за финансиската година

Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:
акционерите на банката
неконтролираното учество

Заработка по акција:
основна заработка по акција (во денари)
разводната заработка по акција (во денари)
* само за консолидираните финансиски извештаи

Белешка	во илјади денари	
	2024	2023
6	5.276.878	4.322.393
	(1.077.901)	(770.463)
	4.198.977	3.551.930
7	1.809.465	1.532.934
	(952.499)	(768.387)
	856.966	764.547
8	(957)	5.833
9	-	-
10	231.179	229.175
11	158.847	183.206
24	-	-
12	(896.374)	(1.125.754)
13	-	(189)
14	(1.121.152)	(982.892)
15	(294.479)	(287.802)
16	(1.083.384)	(970.095)
24	-	-
	2.049.623	1.367.959
17	(196.526)	(117.975)
	1.853.097	1.249.984
	-	-
	1.853.097	1.249.984
	-	-
	-	-
	-	-
41	1.415	1.063
	1.415	1.063

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 30 април 2025
и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2025

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-ѓа Елиф Селим

Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев

Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Билал Суџубаши
Главен Извршен

Д-р Беркан Имери
Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов
Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2024**Добивка/(загуба) за финансиската година****Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)****Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)**

Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба

- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба

- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви

Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност

Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех**Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)**

Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба

- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба

- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех

- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба

- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба

Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања

- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината

- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови

- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови

- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење

Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење

Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех**Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот****Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година****Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:**

акционерите на банката

неконтролираното учество

* само за консолидираните финансиски извештаи

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 30 април 2025

и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2025

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-ѓа Елиф Селим

Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев

Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Билал Суџубаши

Главен Извршен

Директор

Д-р Беркан Имери

Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов

Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази

Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен биланс на состојба на ден 31 декември 2024

Белешка	во илјади денари	
	2024	2023
Актива		
Парични средства и парични еквиваленти	18 22.633.150	21.266.101
Средства за тргување	19 -	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање	20 -	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21 -	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1 -	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2 71.755.709	62.022.363
Вложувања во хартии од вредност	23 14.207.076	9.662.475
Вложувања во подружници и придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24 1.368.843	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1 -	-
Останати побарувања	25 1.502.862	1.472.473
Зложени средства	26 -	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27 19.359	-
Нематеријални средства	28 144.988	174.027
Недвижности и опрема	29 2.116.738	2.121.368
Одложени даночни средства	30.2 23.281	-
Нетоковни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31 -	-
Вкупна актива	113.772.006	98.087.650
Обврски		
Обврски за тргување	32 -	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање	33 -	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21 -	-
Депозити на банки	34.1 6.785.121	8.600.729
Депозити на други комитенти	34.2 81.494.628	66.676.024
Издадени должнички хартии од вредност	35 -	-
Обврски по кредити	36 4.246.870	4.549.751
Субординирани обврски	37 -	-
Посебна резерва и резервирања	38 459.943	352.444
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1 90.688	62.719
Одложени даночни обврски	30.2 -	-
Останати обврски	39 878.809	1.190.683
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31 -	-
Вкупно обврски	93.956.059	81.432.350
Капитал и резерви		
Запишан капитал	40 14.076.910	12.846.910
Премии од акции	325.854	325.854
Сопствени акции	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	61.480	(16.067)
Останати резерви	2.083.698	1.202.681
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)	3.268.005	2.295.922
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката	19.815.947	16.655.300
Неконтролирано учество*	-	-
Вкупно капитал и резерви	19.815.947	16.655.300
Вкупно обврски и капитал и резерви	113.772.006	98.087.650
Потенцијални обврски	42 18.719.027	16.981.230
Потенцијални средства	42 -	-

* само за консолидираните финансиски извештаи

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 30 април 2025

и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2025

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-ѓа Елиф Селим

Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев

Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Билал Суџубаши

Главен Извршен

Директор

Д-р Беркан Имери

Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов

Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази

Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2024

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		(Акумулирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризационска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризационска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризационски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
во илјади денари																		
На 1 јануари 2023 година (претходна година)	11.001.910	325.854	-	-	(222.287)	2.358	-	-	-	829.030	-	-	742.651	676.938	-	13.356.454	-	13.356.454
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2023 година (претходна година), коригирано	11.001.910	325.854	-	-	(222.287)	2.358	-	-	-	829.030	-	-	742.651	676.938	-	13.356.454	-	13.356.454
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.249.987	-	-	1.249.987	-	1.249.987
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
должнички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	203.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.861	-	203.861
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сопственички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (Ефект од Одлука за Методологија за управување со кредитен ризик - во примена од 1 јули 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризациска резерва за превземени средства од ненаплатени побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	203.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.861	-	203.861
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	203.861	-	-	-	-	-	-	-	1.249.987	-	-	1.453.848	-	1.453.848

Белешките кон посебните финансиски извештаи се составен дел од овие посебни финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2024 (продолжение)

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтрол и-рано учество*	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционери-те			
во илјади денари														(Акумулирани загуби)			
Трансакции со акционерите, признани во капиталот и резервите:																	
Издадени акции во текот на периодот	1.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.845.000	-	1.845.000
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.651	-	-	(373.651)	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени Дивиденди во форма на акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатен данок на добивка за исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатен задржан данок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатен персонален данок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реевистирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(369.000)	369.000	-	-	-
Трансакции со акционерите, признани во капиталот и резервите	1.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	373.651	-	-	(742.651)	369.000	-	1.845.000	1.845.000
На 31 декември 2023 (претходна година)/ 1 јануари 2024 (тековна година)	12.846.910	325.854	-	-	(18.426)	2.358	-	-	-	1.202.681	-	-	1.249.987	1.045.938	-	16.655.302	16.655.302
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2024 година (тековна година), коригирано	12.846.910	325.854	-	-	(18.426)	2.358	-	-	-	1.202.681	-	-	1.249.987	1.045.938	-	16.655.302	16.655.302
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.853.097	-	-	-	1.853.097
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
должнички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- неререализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	60.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.545	60.545
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сопственички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- неререализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2024 (продолжение)

во илјади денари
Курсни разлики од вложување во странско работење
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)
Ревалоризациска резерва за преземени средства од ненаплатени побарувања
Вкупно неререализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:
Издадени акции во текот на периодот
Издвојување за законска резерва
Издвојување за останати резерви
Исплатени Дивиденди во форма на акции
Исплатени Дивиденди
Откуп на сопствени акции
Продадени сопствени акции
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)
Исплатен данок на добивка за исплатена дивиденда
Исплатен задржан данок
Исплатен персонален данок
Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите - Реинвестирана добивка
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите
На 31 декември 2024 (тековна година)

Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка					
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструмент и	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.003	-	17.003
				60.545	17.003			-							77.548		77.548
				60.545	17.003			-				1.853.097			1.930.645		1.930.645
1.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	881.017	-	-	(881.017)	-	-	1.230.000	-	1.230.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-												

* само за консолидираните финансиски извештаи

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 30 април 2025 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2025.

Г-ѓа Елиф Селим
Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев
Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Билал Суџубаши
Главен Извршен Директор

Д-р Беркан Имери
Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов
Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

Белешките кон посебните финансиски извештаи се составен дел од овие посебни финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2024

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	2.049.623	1.367.959
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15/28 96.384	88.352
недвижности и опрема	15/29 198.095	199.450
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	11 -	-
продажба на недвижности и опрема	11 (13.460)	(76.771)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11 (8.553)	(3.188)
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Приходи од камата	6 (5.276.878)	(4.322.393)
Расходи за камата	6 1.077.901	770.463
Нето-приходи од тргување	8 957	(5.833)
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	12 7.852.131	2.981.123
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	12 (6.955.757)	(1.855.369)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		
дополнителни загуби поради оштетување	-	189
ослободени загуби поради оштетување	-	-
Резервирања		
дополнителни резервирања	38 629.979	378.518
ослободени резервирања	38 (337.776)	(111.605)
Приходи од дивиденди	-	(1.745)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	-	-
Наплатени камати	5.137.426	4.179.072
Платени камати	(893.819)	(635.276)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива (Зголемување)/намалување на деловната актива:	3.556.253	2.952.946
Средства за тргување	(957)	5.833
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	(10.606.429)	(6.453.252)
Заложени средства		
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	(10.806)	3.188
Задолжителна резерва во странска валута	(628.560)	(1.227.119)
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи	356.342	(39.380)
Останати побарувања	(79.794)	(174.217)
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2024

(продолжение)

Зголемување/(намалување) на деловните обврски:

Обврски за тргување
Дериватни обврски чувани за управување со ризик
Депозити на банки
Депозити на други комитенти
Останати обврски
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето
(Платен)/поврат на данок на добивка
Нето паричен тек од / (искористен за) основната дејност

Паричен тек од инвестициската дејност

(Вложувања во хартии од вредност)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва
(Набавка на нематеријални средства)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства
(Набавка на недвижности и опрема)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба
(Останати одливи од инвестициската дејност)
Останати приливи од инвестициската дејност
Нето паричен тек (искористен за) инвестициската дејност

Паричен тек од финансирањето

(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)
Приливи од издадените должнички хартии од вредност
(Отплата на обврските по кредити)
Зголемување на обврските по кредити
(Отплата на издадените субординирани обврски)
Приливи од издадените субординирани обврски
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот
(Откуп на сопствени акции)
Продадени сопствени акции
(Платени дивиденди)
(Останати одливи од финансирањето)
Останати приливи од финансирањето
Нето паричен тек од финансирањето

Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти

Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

* само за консолидираните финансиски извештаи

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 30 април 2025
и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2025

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје
Г-ѓа Елиф Селим

Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев
Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Билал Сузубаши

Главен Извршен

Директор

Д-р Беркан Имери

Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов

Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази

Извршен Директор

ВОВЕД

Број на Белешка

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

2 Управување со ризици

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
 - 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промените на пазарниот ризик
 - 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)
 - 2.3.3 Валутен ризик
 - 2.3.4 Останати пазарни ризици
- 2.4 Оперативен ризик

3 Адекватност на капиталот

4 Известување според сегментите

5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Биланс на успех

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок на добивка

Биланс на состојба

Актива

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
- 22.1 Кредити на и побарувања од банки
- 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
- 23 Вложувања во хартии од вредност
- 24 Вложувања во придружени друштва
- 25 Останати побарувања
- 26 Заложени средства
- 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
- 28 Нематеријални средства
- 29 Недвижности и опрема
- 30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
- 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Обврски, капитал и резерви

- 32 Обврски за тргување
- 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
- 34 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
- 34.1 Депозити на банки
- 34.2 Депозити на други комитенти
- 35 Издадени должнички хартии од вредност
- 36 Обврски по кредити
- 37 Субординирани обврски
- 38 Посебна резерва и резервирања
- 39 Останати обврски
- 40 Запишан капитал

Други обелоденувања

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќање врз основа на акции
- 47 Настани после датумот на билансот на состојба

ВОВЕД

(а) Општи информации

ХАЛК БАНКА АД Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Банката е основана во 1993 година. Во текот на 2011 година, Банката го промени името од Извозно Кредитна Банка АД Скопје во ХАЛК БАНКА АД Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката. Мнозински сопственик со 99,66% (2023: 99,63%) од основачкиот капитал е Türkiye Halk Bankası a.ş. Istanbul, Turkey. Основачкиот капитал се состои од 1.407.691 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари (2023: 1.284.691 обични акции).

Акциите на Банката со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКІКВА101015) не котираат на Македонската берза за хартии од вредност.

Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, извршување платен промет со странство и во земјата и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Врз основа на Одлука на Владата на Република Северна Македонија од 7 декември 2020 година, Мислење од Министерството за финансии до Влада на Република Северна Македонија, Мислење од Секретаријатот за законодавство до Влада на Република Северна Македонија, Согласноста од Надзорен одбор на АД „Пошта на Северна Македонија и Одлуката на управниот одбор на АД Пошта на Северна Македонија“: се склучува Договор за Соработка помеѓу АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје и Халк Банка АД Скопје при вршењето на услуги од страна на пошта во име и за сметка на Банката за Услуги во Готовинскиот Платен промет. Трансакциите почнаа да се реализираат од 1 март 2021 година.

Банката стана 100% сопственик на осигурителното друштво НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, впишано во Централен депозитар за хартии од вредност на 9 јануари 2019 година. Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот за 198.893 илјади денари (3.212.000 евра). На 25 февруари 2019 година, Подружницата беше преименувана во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје. Влогот во Подружницата е зголемен во текот на 2019 година за 430.470 илјади денари и на 31 декември 2020 година изнесува 629.363 илјади денари, додека пак во 2021 година во два наврати се спроведе постапка за зголемување на основната главнина преку издавање на нови акции по пат на приватна понуда и тоа за 123.242 илјади денари (2.000.000 евра) и 184.954 илјади денари (3.000.000 евра) и на 31.12.2021 влогот во Подружницата изнесува 937.559 илјади денари (Белешка 24). Заклучно со 31.12.2022 година влогот останува непроменет, односно 937.559 илјади денари.

Надзорниот Одбор на Банката во јануари 2023 година донесе Одлука за Докапитализација на Подружницата за нови 4 милиони евра. Надзорниот Одбор на Халк Осигурување донесе Одлука за задолжување преку субординиран долг во износ од 4 милиони евра, која се реализираше со постигнување на Договор за субординиран долг со Халк Банка АД Скопје на датум 03.02.2023 година. Докапитализацијата на подружницата се изврши во април 2023, по претходна трансформација на субординираниот долг од 4 милиони евра во капитал. Заклучно со јуни 2023 вкупниот влог изнесува 1.184.338 илјади денари.

Истата година беше спроведена уште една докапитализација преку издавање на 9-та емисија акции во износ од 184.504.800 МКД (3 милиони ЕУР). Трансформацијата на докапитализацијата во влог беше извршена на 11.12.2023 година. Заклучно со 31.12.2023 година вкупниот влог изнесува 1.368.843 илјади денари. Во текот на 2024 година, немаше промени во вкупниот влог на Халк Осигурување АД Скопје.

ВОВЕД (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Бројот на вработени во Банката на 31 декември 2024 е 832 (2023: 773).

Работењето на Управниот одбор на Банката во 2024 година започна со долунаведениот состав:

1. Д-р Билал Суџубаши – Главен Извршен Директор
2. Г-дин Турхан Адеми – Извршен Директор

Од страна на Надзорниот одбор на 19 декември 2023 година г-дин Билал Суџубаши е преименуван за член на Управниот Одбор, Главен Извршен Директор, согласноста е издадена од страна на Народна Банка на РСМ на 02 февруари 2024 година (примено во Банката на 05 февруари 2024 година) и уписот во Централниот регистар на РСМ е извршен на 07 февруари 2024 .

Од страна на Надзорниот одбор на 25.09.2023 година донесени се одлуки за именување на г-дин Беркан Имери и г-дин Александар Иљов за нови членови на Управниот одбор, со што по издавање на согласностите од страна на Народна Банка на РСМ на 06 февруари 2024 година (примени во Банката на 06 февруари 2024 година) и уписот на промените во Централниот регистар на РСМ на 08 февруари 2024 година, Управниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

Членови на Управен Одбор

1. Д-р Билал Суџубаши – Главен Извршен Директор
2. Г-дин Турхан Адеми – Извршен Директор
3. Г-дин Беркан Имери – Извршен Директор
4. Г-дин Александар Иљов – Извршен Директор

Поради исполнување на условите за остварување на старосна пензија на г-дин Турхан Адеми на 10 ноември 2024 година и уписот на промените во Централниот регистар на РСМ на 15 ноември 2024 година, Управниот одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

Членови на Управен Одбор

1. Д-р Билал Суџубаши – Главен Извршен Директор
2. Г-дин Беркан Имери – Извршен Директор
3. Г-дин Александар Иљов – Извршен Директор

Од страна на Надзорниот одбор на 25.09.2024 година донесена е одлука за именување на г-дин Мухаммед Хаџипази за член на Управниот одбор.

Од страна на Надзорниот одбор на 22.11.2024 година г-дин Беркан Имери и г-дин Александар Иљов се преименувани за членови на Управниот одбор. Од страна на Банката, поднесено е барање до Народна Банка за издавање на претходна согласност за преименување на членовите на Управен одбор на Халк Банка АД. Скопје при што заклучно 31.12.2024 година постапката се уште трае. Банката на 06.02.2025 година ги прими одлуките на Народната банка за издавање на претходна согласност на г-дин Беркан Имери и г-дин Александар Иљов како членови на Одборот на директори. На 21.03.2025 година примена е одлуката на Народната банка за издавање на претходна согласност на г-дин Мухамед Хаџи-Пази како член на Одборот на директори. Регистрацијата во Централниот регистар е направена на 26.03.2025 година.

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2024 година и до датумот на овие посебни финансиски извештаи се прикажани во продолжение:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, Член на Надзорен одбор
- Г-дин Фатих Шахбаз, член на Надзорен одбор
- Г-дин Хасан Гокхан Килич, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Од страна на Собранието на акционери на 13 октомври 2023 година г-дин Осман Арслан е преименуван за член на Надзорниот Одбор, како и донесени се одлуки за именување на г-дин Реџеп Сулејман Оздил за нов член на Надзорниот одбор и г-ѓа Сејдефа Џафче за нов независен член на Надзорниот одбор, со што по издавање на согласностите од страна на Народна Банка на РСМ на 11 март 2024 година (примени во Банката на 11 март 2024 година) и уписот на промените во Централниот регистар на РСМ е извршен на 14 март 2024 година, Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Фатих Шахбаз, член на Надзорен одбор
- Г-дин Хасан Гокхан Килич, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор

По поднесување на оставка од страна на г-динот Хасан Гокхан Килич како член на Надзорен одбор на ден 29 август 2024 година (примена во Банката на 30 август 2024 година) и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ на 03 септември 2024 година, Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Фатих Шахбаз, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор

Од страна на Собранието на акционери на 25 јуни 2024 година, г-дин Фатих Шахбаз е преименуван за член на Надзорниот Одбор и г-ѓа Биљана Ангелова е преименувана за Независен член на Надзорниот Одбор, согласностите се издадени од страна на Народна Банка на РСМ на 07 ноември 2024 година (примено во Банката на 12 ноември 2024 година) и уписот во Централниот регистар на РСМ е извршен на 15 ноември 2024 година.

Од страна на Собранието на акционери на 20 септември 2024 година донесена е одлука за именување на г-дин Миrach Таш за нов член на Надзорниот Одбор, со што по издавање на согласноста од страна на Народна Банка на РСМ на 31 декември 2024 година (примена во Банката на 08 јануари 2025 година) и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ на 16 јануари 2025 година, Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор

ВОВЕД (продолжение)

(б) Основа за изготвување на посебните финансиски извештаи

- Г-дин Олцај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Фатих Шахбаз, член на Надзорен одбор
- Г-дин Мирач Таш, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Билѓана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор.

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 30 април 2025 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2025.

Стандарди врз основа на кои се подготвени посебните финансиски извештаи

Податоците во приложените посебни финансиски извештаи на Банката се изготвени во согласност со регулативата на НБРСМ, вклучувајќи ги Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи, Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи, Законот за банки, други акти донесени од НБРСМ и Законот за трговските друштва.

Објавени стандарди кои сеуште не се во примена

Во Сл. весник бр. 275/2024 од 26.12.2024 година, а со примена од 1.1.2025 година, НБРСМ објави измени на следниве одлуки:

- Одлука за Методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиски извештаи
- Одлуката за сметковниот (контниот) план за банките,
- Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи.

Со измените, се опфаќа МСФИ 16 – односно ги обработува договорите за наеми, давајќи осврт на наемите од аспект на наемодавателот и на наемателот.

Банката е во процес на проценка на влијанието на горенаведената регулатива врз финансиските извештаи.

Презентација на посебните финансиски извештаи

Финансиските извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Банката. Банката од 2019 година има вложувања во подружница и започнувајќи од 2019 година, Банката изготвува и консолидирани финансиски извештаи во согласност со Методологијата.

Посебните финансиски извештаи на Банката се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (“Службен весник на РМ” бр.83/17 и 149/18), (во понатамошниот текст “Одлуката”).

Известувачка и функционална валута

Посебните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”). Денарот е функционална и известувачка валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

ВОВЕД (продолжение)**(б) Основа за подготвување на посебните финансиски извештаи (продолжение)****Користење на проценки и расудувања**

Презентацијата на посебните финансиски извештаи, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати во наредните периоди на известување можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди доколку ревидираната проценка влијае на двата периоди – тековниот и идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од раководството и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на посебните финансиски извештаи се прикажани во белешка 1(г).

(в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие посебни финансиски извештаи.

(и) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна каматна стапка и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех. Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска вредност, назначени во странска валута, се курсираат користејќи го средниот девизен курс на НБРСМ на денот на трансакцијата

Девизните средства со кои што работи Банката се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2024 и 2023 година беа како што следува:

	2024	2023
	МКД	МКД
1 EUR	61,4950	61,4950
1 USD	58,8807	55,6516
1 CHF	65,1775	66,4093

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Приходи и расходи по основ на камати

Приходите од камата и расходите од камата се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Банката ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- камата од финансиски средства и обврски кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка со користење на методот на ефективна камата.

(iii) Провизии и надомести

Приходите и расходите од провизии и надомести кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од провизии и надомести, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Банката во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

(iv) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

(v) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vi) Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од временските разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат временските разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временски разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположлива доволната оданочлива добивка.

Непризнатото одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и финансиски обврски

Признавање и почетно мерење

Финансиските средства и обврски се признаваат на датумот на порамнување, што го претставува датумот кога средството се испорачува од/на Банката.

Финансиско средство или финансиска обврска почетно се мерат по објективна вредност коригирани, за ставки кои не се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, за трансакционите трошоци кои се директно поврзани со стекнувањето или издавањето.

Класификација

Финансиско средство е средството коешто е:

- парично средство,
- сопственички инструмент издаден од друго правно лице,
- договорно право да се примат пари или друго финансиско средство од друго лице;
- договорно право да се разменат финансиски инструменти со друго лице според услови коишто се потенцијално поволни за банката; или
- договор кој може да биде подмирен или ќе се подмири со сопственички инструменти на банката и е:
 - а) недериват за кој банката е или може да биде обврзана да добие променлив број од своите сопственички инструменти, или
 - б) дериват кој може да биде или ќе биде подмирен на друг начин, а не со размена на одреден износ на пари или на друго финансиско средство за фиксен број од нејзините сопственички инструменти.

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман и се состојат од: депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити и останати обврски.

Банката ги класифицира финансиските средства при нивното почетно признавање. Финансиските средства се класифицирани во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на банката за управување со финансиските средства; и
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, банката ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Банката во оваа категорија на финансиски средства ги класифицира и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувања за наем, побарувањата за провизии и надоместоци и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик, а за кои условот на СППИ е неприменлив. За овие средства не е потребно исполнување на условот на СППИ.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски - (продолжение)

Класификација (продолжение)

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, банката ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- банката го управува финансиското средство со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех, банката ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно банката во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории.

Оценка на деловниот модел на Банката

Оцената на деловниот модел на Банката се врши на ниво на деловен процес, а не по одделен инструмент. Банката може да има повеќе деловни процеси за управување со финансиски инструменти. Банката може да го користи и управува одделен вид финансиски инструмент на различни начини, така што еден вид финансиски инструмент може да се појави во различни деловни процеси на Банката за управување со финансиските инструменти.

Оценката на деловниот модел ја врши исклучиво клучното раководство на Банката, при што ги зема во предвид сите релевантни и расположливи податоци за начинот на управување на финансиските инструменти, особено како се следат успешноста/остварувањата на деловниот модел и како се известува до раководството на Банката, кои се ризиците коишто влијаат на остварувањето на тој деловен модел и како се управува со тие ризици;

Во зависност од начинот на Управување со финансиските средства се идентификуваат три деловни модели:

- **финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност**, односно финансиските средства се чуваат со цел наплата на договорните парични текови (главница и камата). Доколку одредени финансиски инструменти од оваа категорија се продадат пред нивниот договорен рок на достасување (предвремени продажби), тоа не е директен показател за промената на деловниот модел на Банката. Во случај на предвремени продажби на овие средства, Банката треба да направи анализа дали настанала промена на деловниот модел на Банката за овие финансиски средства, при што треба да се земат предвид податоците за фреквенцијата, периодите и обемот на продажбите; причините за продажбите (пример влошен кредитен ризик, продажба поради управување со ликвидноста и сл.)
- **финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка**, односно финансиски средства се чуваат за наплата на договорните парични текови (главница и камата) и/или за продажба. Овие финансиски средства Банката ги држи заради управување со ликвидноста, одржување на одреден каматен профит, заради усогласување на рочноста (траењето) на финансиските средства со рочноста (траењето) на финансиските обврски коишто се извор на тие финансиски средства, и слично.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

- **финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех**, односно финансиските средства кои се чуваат со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Банката во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории. Имајќи предвид дека овие финансиските средства Банката би ги држела со цел активно и фреквентно тргување со цел остварување на добивка од промените во објективната вредност на средствата, Банката ги управува овие средства со цел реализација на нивната пазарна/објективна вредност и одлуките при управувањето ги носи врз основа на нивната пазарна/објективна вредност.

СППИ тест

Должнички финансиски средства коишто согласно деловниот модел на Банката треба да се класификуваат во категориите на финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност или на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, треба да исполнат уште еден услов - согласно договорните услови на средството, Банката очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“ - СППИ. Во рамки на договорните парични текови, елементот „главница“ го опфаќа износот при првичното одобрување, намален за сите отплати; а елементот „камата“ претставува надомест за временската вредност на парите, кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, административните или услугните трошоци и профитната маргина.

За да е исполнет условот на СППИ, договорните парични текови не треба да вклучуваат било каква изложеност на ризици или променливост кои не претставуваат вообичаен кредитен аранжман (на пример, изложеност на ризик од промена на цените на акции или добра/стоки). Оценката дали е исполнет СППИ условот се прави во валутата во која средството е деноминирано. Условот на СППИ единствено може да се разгледува само за должничките финансиски средства. Оние должнички финансиски средства за кои е оценето дека не го исполнуваат условот на СППИ, Банката ќе ги класифицира како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех и ќе ја мери нивната објективна вредност.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави при почетното признавање на секое/група должничко финансиско средство.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави врз основа на договорните услови на инструментот и се земаат во предвид сите парични текови утврдени во договорот. За оние должнички финансиски средства кои произлегуваат од одреден производ за кој Банката има типизиран договор (или договорни услови) кој се применува за сите одделни побарувања по тој производ, Банката анализата дали е исполнет условот на СППИ ја прави на ниво на производ, а не по поединечно финансиско средство.

При анализата дали е исполнет условот на СППИ, Банката го зема во предвид и следното:

- за финансиските средства кои имаат различна каматна стапка од онаа којашто вообичено се применува на исти или слични финансиски инструменти, Банката прави споредба помеѓу недисконтираните парични текови на анализираното финансиско средство и недисконтираните парични текови на финансиско средство со ист кредитен квалитет и со исти договорни услови, освен каматната стапка (т.н. „benchmark“ инструмент). Доколку разликата помеѓу паричните текови на двата инструменти е значајна, анализираниот инструмент не го исполнува условот на СППИ и се класифицира и мери по објективна вредност преку Билансот на успех;
- за финансиските средства за кои регулаторот пропишува максимална вредност на каматната стапка која не смее да се надмине, се смета дека го исполнува условот на СППИ;

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

СППИ тест (продолжение)

- за финансиските средства за кои согласно со договорните услови е предвидена минимална/максимална вредност под/над која каматната стапка не може да падне/надмине, се смета дека го исполнуваат условот на СППИ;
- за финансиските инструменти чијашто каматна стапка периодично се усогласува за стапката на инфлација, се смета дека го исполнуваат СППИ условот;
- за финансиските средства за кои со договорните услови е предвидена промена на каматната стапка доколку настане промена на кредитната способност на клиентот (уредено во договорот дека се следи преку кој било показател за кредитната способност на клиентот, како на пр.: неплаќање на договорните обврски во одреден рок, влошување/подобрување на интерната или регулаторната категорија на ризик, надминување на одредена вредност на одреден/и финансиски показател/и за работењето на клиентот и сл.), се смета дека го исполнуваат условот на СППИ;
- за финансиските инструменти одобрени во денари со валутна клаузула, се смета дека го исполнуваат СППИ условот (доколку и останатите карактеристики на инструментот упатуваат на исполнување на СППИ условот);
- доколку финансискиот инструмент содржи одредена карактеристика поради која СППИ условот не е исполнет, но притоа таа карактеристика има незначително влијание на договорните парични текови на средството (анг. „de minimis feature“), Банката смета дека СППИ условот е исполнет;
- доколку финансискиот инструмент содржи одредена карактеристика која би ги изменила договорните парични текови на средството само доколку настане одреден исклучително редок настан со мала веројатност да се случи, Банката смета дека е исполнет условот на СППИ;
- доколку договорните услови на финансискиот инструмент предвидуваат можност за предвремена отплата и доколку износот кој би се наплатил во случај на предвремена отплата го претставува износот на ненаплатената главница и достасаната ненаплатена камата, како и разумен надомест за предвременото раскинување на договорот (до 5% од предвреме отплатениот износ), Банката смета дека СППИ условот е исполнет;
- доколку договорните услови на финансискиот инструмент предвидуваат можност за продолжување на рокот на достасување и доколку паричните текови и во продолжениот период на достасување го исполнуваат условот на СППИ (може да вклучуваат и разумен надомест за продолжувањето на периодот на достасување), Банката смета дека СППИ условот е исполнет.

Во случај на измена на договорните парични текови на постоечко финансиско средство, Банката на датумот на изменувањето повторно оценува/проверува дали е исполнет условот на СППИ со новите изменети договорни услови и соодветно го класифицира финансиското средство.

Прекласификација

Прекласификација на должничките финансиски средства од една во друга категорија е можна само доколку дојде до промена на деловниот модел на Банката за управување со тие средства. Прекласификациите се прават во ретки случаи кога промената на деловниот модел има значајно влијание на деловните операции на Банката, кога промената е поради промена на надворешни или внатрешни фактори кои имаат значајно влијание на активностите на Банката и сл. Одлуката за промена на деловниот модел ја носи раководството на Банката. Доколку настане промена на деловниот модел, Банката мора да ги прекласификува сите финансиски средства од една во друга категорија. Во вакви случаи, прекласификуваните средства продолжуваат да се мерат соодветно со принципите на новата категорија од тој датум проспективно, односно не се прави корекција на сите дотогаш признаени добивки или загуби.

Прекласификација на сопственичките финансиски средства од една во друга категорија не е дозволена.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Принципи на мерење на вредноста

Банката користи два принципи на мерење на вредноста на средствата и обврските:

- принцип на мерење по амортизирана набавна вредност и
- принцип на мерење по објективна вредност.

Амортизирана набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износ по кој се мери средството или обврската земајќи го во предвид:

- износот при почетното признавање;
- намален за отплатите на главница;
- намален или зголемен за износот на акумулирана амортизација со употреба на методот на ефективна каматна стапка, за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето и
- намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Ефективната каматна стапка е еднаква на стапката која ги дисконтира очекуваните идни парични приливи и одливи од инструментот до датумот на крајна достасаност на инструментот или за пократок временски период, доколку е тоа соодветно. Мерењето со употреба на методот на ефективна каматна стапка овозможува амортизирање на набавната вредност на финансискиот инструмент и на приходот/расходот од камата во периодот на очекувано достасување на инструментот. При пресметка на ефективна каматна стапка, се земаат во предвид:

- сите очекувани идни парични текови;
- сите платени и/или наплатени провизии и надомести кои претставуваат составен дел од ефективната камата на финансиското средство или обврска (надомести за оценка на финансиската состојба на клиентот, за посредување при договарање на условите на финансискиот инструмент, надомести за поднесување барање и обработка на барањето за одобрување на кредити, надомести за повлекување на средствата по финансискиот инструмент, редовен месечен надомест за управување со кредитот до крајното достасување на кредитот којшто се задолжува и се наплатува во истиот момент со задолжувањето и наплатата на редовната договорна камата и слично);
- трансакциските трошоци кои се директно поврзани со трансакцијата (надомести и провизии платени на продажни агенти, советници, брокери, дилери, надомести на регулаторни тела, платени даноци и царини и слично) и
- премиите и/или дисконтите одобрени на финансискиот инструмент.

При пресметувањето на ефективната каматна стапка, банката не ја зема предвид исправката на вредноста (загубите поради оштетување) на финансискиот инструмент.

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарни учесници, во вообичаена трансакција, според тековните пазарни услови на датумот на мерење. Објективната вредност се утврдува на различни начини, во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Принципи на мерење на вредноста (продолжение)

Активен пазар е пазарот на кој се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбедат ценовна информација за средството или обврската. Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството коешто се чува или за обврската којашто треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството коешто ќе биде стекнато или за обврската којашто се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Банката за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот. Вообичаени техники на вреднување во Банката се: пазарен пристап (се користат котираны цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски) и приходен пристап (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската). При примената на техниките за вреднување, Банката:

- користи информации за постигнатите цени на скорешни (од последните 6 месеци), нормални, комерцијални трансакции за истиот финансиски инструмент помеѓу запознаени, доброволни странки (ако се достапни);
- ако нема информација за постигнатите цени од скорешните трансакции за истиот финансиски инструмент, тогаш за утврдување на објективната вредност треба да се примени тековната пазарна цена на друг инструмент, кој е во суштина ист (во смисла на тоа дека е со иста валута и со ист или сличен рок на достасување);
- ако не може да се добие информација за објективната вредност на финансискиот инструмент од пазарите, тогаш за одредување на објективната вредност на финансискиот инструмент се употребуваат податоци коишто не можат да се потврдат на пазарите.

Банката ја мери/утврдува објективната вредност на сопственичките инструменти кои немаат тргувана цена на активен пазар и дериватите што се поврзани со нив и коишто мора да се подмират со испорака на вакви некотирани сопственички инструменти. Банката ја утврдува објективната вредност со примена на метод кој најдобро ја одразува објективната вредност на сопственичкиот инструмент. За вложувањата на Банката во сопственички инструменти на одредени специфични институции, за коишто нема активен пазар и чиешто поседување е утврдено со закон и/или е поврзано со можноста за користење на услугите коишто ги вршат овие институции, се смета дека нивната набавна вредност ја одразува нивната објективна вредност. Банката ги класифицира овие вложувања како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

Загуби поради оштетување

Банката, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група на финансиски средства.

Банката издвојува загуби поради оштетување согласно Одлуката на НБРСМ за управување со кредитниот ризик.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Принципи на мерење на вредноста (продолжение)

Загуби поради оштетување (продолжение)

Банката анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Банката според поповолни услови кои Банката инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредност за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена за сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

Доколку во последователен период, објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била призната во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

Депризнавање

Банката ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска. Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Северна Македонија („НБРСМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

Средства и обврски за тргување

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Банката ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци при почетното признавање директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирали на активен пазар и кои Банката нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност плус, во случај на хартии од вредност кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех, инкременталните директни трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Банката има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средства чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Банката нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.
- Банката ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Банката.

Вложувања расположливи-за-продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Банката ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех. За вложувањата во сопственички хартии од вредност коишто банката ги класифицирала во оваа категорија, при нивното депризнавање, кумулативните добивки или загуби за соодветната сопственичка хартија од вредност (по принципот „хартија-по-хартија“) банката ја прекнижува на задржана добивка/акумулирани загуби. За вложувањата во сопственички хартии од вредност банката не пресметува исправка на вредноста.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземени средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Банката и вредноста на преземеното средство наведена во актот донесен од страна на Извршителот во постапката за присилна наплата, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител.

На датумот на почетното признавање на средството, Банката е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања во билансот на состојба да ја намали вредноста на преземеното средство како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

Доколку износот на затворената исправка на вредност/посебна резерва е поголем од оштетувањето од претходниот пасус, Банката ја признава оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Банката врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Банката пресметува 20% од нето вредноста на преземеното средство и го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствената вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување.

Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто служи на Банката во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

(ix) Недвижности и опрема

Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување, доколку има.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истото може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

ВОВЕД (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(ix) Недвижности и опрема (продолжение)***Амортизација*

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 – 25

Вложувањата во недвижности и опрема земени под закуп се амортизираат по пониската од употребен век на траење и времетраењето на договорот за закуп.

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

(x) Нематеријални средства*Мерење и признавање*

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување, доколку има.

Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријални средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25
Лиценци	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

(xi) Средства земени под наем – наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Банката за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во Билансот на Состојба на Банката.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xii) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

(xiii) Депозити и обврски по кредити

Депозитите и обврските по кредити се извори на финансирање на Банката.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

(xiv) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xiv) Резервирања (продолжение)

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Банката се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Банката признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

(xv) Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Банката признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Банката има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Банката признава обврска и расход по основ на приватно здравствено осигурување на годишно ниво.

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Банката исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(xvi) Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

Откуп на сопствени акции

Кога Банката откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xvii) Заработка по акција

Банката презентира основна и разводната заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Банката со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводнетата заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводнувачки потенцијални обични акции.

(xviii) Известување според сегменти

Оперативниот сегмент претставува компонента на Банката што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Банката со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Банката примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

(xix) Подружници

Подружниците се правни лица кај кои Банката има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на контрола и ефектот од поседувањето на гласовите се зема предвид при одредување дали Банката има контрола врз друго правно лице. Набавна вредност на вложувањето претставува објективната вредност на даденото средство. Банката ги евидентира вложувањата во подружници по нивната набавна вредност.

(xx) Вонбилансна евиденција

Банката води вонбилансна евиденција за извршени трансакции кои во моментот не ги исполнуваат критериумите за признавање како средство или обврска, а кои можат да создадат идни приливи и одливи на средства и кои претставуваат извор на информации за работењето, за утврдувањето на ризикот од работењето и евентуалните идни обврски. Оваа евиденција ги опфаќа следниве ставки: издадени непокриени платежни и чинидбени гаранции, отворени непокриени акредитиви, авали, акцепти, преземени неотповикливи обврски за кредити, неискористен дел на одобрени рамковни кредити, неискористени лимити на кредитни картички, неискористени пречекорувања по тековни сметки, и други облици на гаранција врз чија основа можат да настанат обврски за плаќање и побарувања од страна на Банката како и друга книговодствена евиденција која за неа не претставува посебен ризик (евиденција на отпишани побарувања, покриени акредитиви, покриени гаранции и сл.). Вонбилансната евиденција се евидентира на денот на случување на настанот.

ВОВЕД (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки

Значајни проценки при примената на сметководствените политики

Значајните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење на методи на сегашна вредност, модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување најпрво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на квалификуван персонал кој што е независен во однос на областа за која е креиран моделот. Каде што е можно, Банката ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти, и со стварните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите. Голем број на различни фактори се вклучени во моделите, вклучувајќи стварни или проценети пазарни цени и стапки, како што се временска вредност и непостојаност, пазарни услови и ликвидност. Банката ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купување и продажба на побарувањата и другите финансиските средства и обврски, за кои не постојат официјално објавени пазарни цени.

Раководството врши проценка на вкупната изложеност на ризик така што кога е проценето дека постојат навестувања дека евидентираната сметководствена вредност нема да може да биде реализирана, во тој случај се признава резервација. Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар всушност ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

Исправка на вредноста на кредитите

Банката месечно врши анализа на кредитната изложеност со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во посебниот биланс на успех, Банката донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на недоволните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок. Банката користи проценки врз основа на историското искуство за загуби кои се однесуваат на средства кои имаат карактеристики на кредитен ризик и постоење на објективен доказ за оштетување кои се слични на оние во портфолиото кога ги планира идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

ВОВЕД (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Значајни проценки при примената на сметководствените политики (продолжение)

Корисен век на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Банката го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошкиот развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Актуарски претпоставки за дефинираните планови за користи на вработените

Евентуалните трошоци кои Банката би ги имала по основ на дефинираните планови зависат првенствено од вистински очекуваните идни искуства а особено од промената на дисконтната стапка и зголемувањето на платите. Други фактори исто така можат да ја променат вкупната обврска по оваа основа како што се бројот на вработените кои предвреме ја напуштаат Банката во однос на пензионирањето и бројот на нови вработени.

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Во текот на 2024 година, Банката направи промена во прикажувањето на потенцијалните обврски. За повеќе детали види белешка 42.1.

(ф) Усогласеност со законската регулатива

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива во Република Северна Македонија како и подзаконските акти пропишани од Народна банка на Република Северна Македонија и други регулатори.

Во продолжение на текстот ќе бидат наведени доставени и спроведени активности.

- На ден 03.06.2024 година од страна на Агенцијата за заштита на личните податоци доставен беше Допис Уп1 бр.08-139, примен во Банката на ден 10.06.2024 година со број 02-19772/1 во прилог со Записник од извршена вонредна супервизија на Банката спроведена на Експозитурата Рамстор. Согласно наведеното во Записникот, врз основа на извршената супервизија како и по извршениот увид во просториите на Банката, не се утврдени повреди на прописите за заштита на личните податоци при што издадено е Решение за запирање на постапката на вонредна супервизија Уп1 бр.08-139 од 03.06.2024 година.
- На ден 23.07.2024 година од страна на НБРСМ доставено беше Известување за вршење на теренска контрола со ПТ бр.17-27090/1, примено во Банката на ден 25.07.2024 година со број 02-25626/1. Со контролата беа опфатени примената на одредбите од Одлуката за макропрudentните инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физичките лица за периодот од 01.07.2023 до 30.06.2024 година и оценка на примената на Одлуката за методологија за управување со кредитниот ризик во делот на идентификување на нефункционална кредитна изложеност вклучително и исклучување од нефункционална кредитна изложеност за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 година. Теренскиот дел од контролата се спроведе во просториите на Банката во два дела, и тоа првиот дел од теренската контрола се спроведе во период од 27.09.2024 до 03.10.2024 година за делот на одредбите од Одлуката за макропрudentните инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физичките лица, а вториот дел од теренската контрола започна на 20.11.2024 година во траење од 1 недела а во врска со спроведување на оценка на примената на Одлуката за методологија за управување со кредитниот ризик во делот на идентификување на нефункционална кредитна изложеност вклучително и исклучување од нефункционална

ВОВЕД (продолжение)

(f) Усогласеност со законската регулатива (продолжение)

кредитна изложеност. До овој момент не е доставен Записник од НБРСМ во врска со оваа контрола.

- На ден 06.12.2024 година од страна на Дирекцијата за заштита на потрошувачи и финансиска едукација при НБРСМ доставен беше Извештај бр.24-41446/2 од вонтеренско следење по основ на поднесена поплака од клиент со утврден прекршок, примен во Банката на ден 11.12.2024 година со број 02-43199/1.
- На ден 13.12.2024 година од страна на Дирекцијата за заштита на потрошувачи и финансиска едукација при НБРСМ доставен беше Извештај бр.24-42308/1 од вонтеренско следење по основ на поднесена поплака од клиент со утврден прекршок, примен во Банката на ден 17.12.2024 година со број 02-44337/1.
- Во текот на 2024 година од НБРСМ до Банката беа доставени прашалници, дописи, барања и останата комуникација на која одговорните организациони единици навремено ги доставија своите одговори.

Со состојба на денот на посебните финансиски извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРСМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција.

(е) Обелоденувања за управување со ризиците

Описот, квалитативните и квантитативните информации за пооделните ризици се детално обелоденети во белешка 2. Управување со ризици.

(ж) Настани по датумот на Билансот на Состојба

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на Билансот на Состојба и датумот кога посебните финансиски извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на Билансот на Состојба, Банката ги коригира посебните финансиски извештаи. Банката не прави корекција на посебните финансиски извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на Билансот на состојба.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски**А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски**

во илјади денари

2024 (тековна година)**Финансиски средства**

Парични средства и парични еквиваленти

Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Останати побарувања

Вкупно финансиски средства**Финансиски обврски**

Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати обврски

Вкупно финансиски обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	22.633.150	22.633.150
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	71.755.709	71.755.709
Вложувања во хартии од вредност	-	-	14.172.368	34.708	-	14.207.076
Останати побарувања	-	-	-	-	1.363.536	1.363.536
Вкупно финансиски средства	-	-	14.172.368	34.708	95.752.395	109.959.471
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	6.785.121	6.785.121
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	81.494.628	81.494.628
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	4.246.870	4.246.870
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	785.441	785.441
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	93.312.060	93.312.060

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

во илјади денари

2023 (претходна година)**Финансиски средства**

Парични средства и парични еквиваленти

Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Останати побарувања

Вкупно финансиски средства**Финансиски обврски**

Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати обврски

Вкупно финансиски обврски

по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
-	-	-	-	21.266.101	21.266.101
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	62.022.363	62.022.363
-	-	9.627.767	34.708	-	9.662.475
-	-	-	-	1.333.404	1.333.404
-	-	9.627.767	34.708	84.621.868	94.284.343
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8.600.729	8.600.729
-	-	-	-	66.676.024	66.676.024
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.549.751	4.549.751
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.133.007	1.133.007
-	-	-	-	80.959.511	80.959.511

2. Управување со ризиците

Република Северна Македонија е мала и отворена економија, и согласно тоа, шоките во глобалната економија брзо се прелеваат и кај нас. Стратешката определба за што побрзо придвижување во евроатланските интеграции, потенцијалното отворање на преговорите за членство во Европската Унија уште повеќе ќе ја зголеми чувствителноста на шоките и брзината со која истите се прелеваат во домашната економија, односно во услови на висока трговска и финансиска отвореност на македонската економија постојат ризици од пренесување на надворешните шокови врз домашната економска активност, а со тоа посредно и врз активноста на финансискиот сектор. Исто така, треба да се има предвид дека актуелната стратегија на монетарната политика во Република Северна Македонија на таргетирање на девизниот курс има одредени слабости како што е неможност да се амортизираат одредени домашни шокови, или шокови кои се пренесени од земјата чија валута се користи како сидро. Во вакви услови, се претпоставува дека одговорот на ефектите што би ги предизвикала продолжената глобалната криза во нашата економија би опфатиле спроведување на делумно експанзивна фискална политика, а од друга страна водење на прилагодлива монетарна политика. Оттаму, по растот на референтната каматна стапка почнувајќи од Април 2022 година како одговор на зголемувањето на инфлацијата и инфлациските очекувања, последните позитивни сигнали за забавувањето на инфлацијата, придонесоа за постепено олабавување на монетарната политика и намалување на референтната каматна стапка во три наврати почнувајќи од Септември 2024 година.

Улогата на најзначајни фактори на ризик ја имаат присутните геополитички конфликти и неизвесноста во трговските политики и ограничувања кои дополнително може да го нарушат синџирот на снабдување, што би можело да придонесе до евентуално позабавено намалување на инфлацијата кое може да предизвика нестабилност на финансиските пазари и да ја зголеми финансиската ранливост, како и потенцијалните негативни ефекти од досегашното затегнување на монетарната политика во домашни и светски рамки.

Согласно најновиот макроекономски контекст, се очекува растот на БДП да достигне 3,6% во 2025 година, односно истиот ќе забрза во 2026 година искачувајќи се на 4%. Растот на БДП се очекува во најголем дел да произлезе од домашната побарувачка, при што бруто-инвестициите и личната потрошувачка да бидат главните носители на растот. Истовремено, се очекува и посилна динамика кај расположливиот доход.

Оценките за раст кај увозните цени се задржуваат со што стапката на инфлација во 2025 година е проектирана на ниво од 2,5%, односно би се намалила до ниво од 2% во 2026 година. Тоа во најголем дел се должи и на надолни придвижувања на светските цени на примарните производи и ефектите од претходниот период на затегнување на монетарната политика кои секогаш се појавуваат со одредено временско задоцнување. Очекуваното намалување на инфлацијата се должи на претежно натамошен пад на берзанските цени на храната и нафтата. Ризиците околу неизвесноста во поглед на идните движења на инфлацијата се поврзани со светските цени на храната и енергијата, геополитичките тензии како и со мерките кои влијаат на агрегатната побарувачка во домашната економија.

Банката главно е изложена на следниве финансиски ризици:

- кредитен ризик,
- ризик на ликвидност и
- пазарни ризици.

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Банката.

2. Управување со ризиците (продолжение)

Рамка на управување со ризици

Клучната цел на управувањето со ризиците во Халк банка АД Скопје е сеопфатно управување, проценка и следење на ризиците во рамките на Банката. Банката е фокусирана на развојните активности, знаењето и компетенциите во управувањето со ризиците и кон континуираното надградување на културата на ризик и свесност за постоењето на ризиците во целата организација. Со цел да се подобри сеопфатниот пристап за управување со ризици, дефиниран е одржлив профил на ризик, воспоставена е соодветна организациска структура, додека работните процедури, моделите и алатките за управување со ризици постојано се ревидираат и се надградуваат. Банката континуирано ги надградува и модернизира процедурите и процесите за управувањето со ризиците, а истовремено спроведува соодветни и редовни обуки за ризици и курсеви за едукација на вработените од деловните и другите организациони единици.

Генерално, рамката за управување со ризиците во Банката ги опфаќа следниве активности:

- редовно да ги идентификува, проценува и оценува ризиците преку процес на идентификување на ризиците;
- управување и следење на ризиците на кои е изложена Банката;
- дефинира стратешки ориентации за управување со ризици во рамките на стратегијата за ризик и поставува прифатливи нивоа за изложеноста кон определени ризици во апетитот за ризик на Банката и истите ги вклучува во процесот на утврдување на интерна ликвидност (ПИЛ), процесот на утврдување на интерниот капитал (ПИК), Планот за опоравување и Деловната стратегија на Банката;
- постојано ги развива и надградува своите модели и методологии за управување со ризици, вклучително и системи за стрес-тестирање, стрес-тестирање во обратна насока и системи за рано предупредување;
- има соодветна структура за донесување одлуки, линии на одбрана и способности за истото;
- управува со активностите на реструктурирање и workout на професионален, ефикасен начин за максимизирање на вредноста.
- Апетитот на ризик на Халк Банка АД Скопје претставува нејзин главен стратешки документ. Апетитот на ризик претставува агрегатно ниво и видови на ризик што Банката како финансиска институција е подготвена да ги преземе или да ги избегне во рамките на својот капацитет за превземање на ризик, во насока на постигнување на стратешките цели дефинирани во Деловната стратегија.
- Апетитот за ризик претставува главен и важен елемент на процесот на стратешко донесување одлуки во рамките на Банката. Поради тоа, Апетитот за ризик е меѓусебно поврзан со други процеси и документи поврзани со управувањето со ризиците во Банката како што се Стратегијата за управување со ризици, ПИК, ПИЛ, Планот за опоравување и останатиот лимит систем и основа за повеќегодишно планирање на буџетот и финансиските проекции на Банката. Преку преглед на својата стратегија и деловен модел, соодветно корпоративно управување и управување со ризици и анализата спроведена како дел од ПИК, ПИЛ и Планот за опоравување, Банката ја проценува постојаната целисходност и одржливост на својот деловен модел.
- Рамката за апетит на ризик го поставува профилот на ризик на Банката и претставува дел од процесот на спроведување на стратегијата и утврдување на преземените ризици во однос на вкупниот капацитет на ризик. Во овој поглед, рамката за апетит на ризик е целосно поврзана со деловната стратегија и основата за управување со ризици, управувањето со финансии и капиталот, процесите и интерните политики во Банката.
- Стратегијата за управување со ризици ја дефинира клучната содржина на претпоставките за ориентација на ризиците со цел да се постигнат среднорочните стратешки цели на Банката. Стратегијата за управување со ризици претставува основа на Апетитот на ризик на Банката и е главен столб на Деловната стратегија.

2. Управување со ризиците (продолжение)

Апетитот за ризик е вклучен во ПИК и ПИЛ и нивните резултати се користат во поставувањето, ревизијата и следењето на Апетитот за ризик. Рамката за ПИК и ПИЛ се главните точки за тестирање на лимитите поврзани со капиталните барања, ликвидноста и стрес-тест сценарија.

Понатаму, среднорочните оперативни, финансиски и капитални планови на Банката се утврдени во рамки на дефинираниот Апетит за ризик. Сепак, утврдувањето на расположливиот капитал, структурата на капиталот и правилата за дивиденда во Банката се опфатени во ПИК и Политиката за управување со капитал, кои се усогласени со Апетитот за ризик.

Планот за опоравување е подготвен со цел да се обезбеди финансиската одржливост на Банката. За таа цел Планот за опоравување дефинира неколку можни сериозни сценарија, индикатори, процедури и мерки кои му обезбедуваат на Управниот одбор навремено да ги антиципира заканите по финансиската стабилност во случај на различни видови на проблеми и да ги користи достапните мерки за опоравување со цел враќање на финансиската стабилност на Банката.

Лимитите утврдени во Апетитот за ризик редовно се презентираат во деталната табела (Risk Appetite Dashboard) до релевантните органи на одлучување на Банката. Имено, деталната табела за лимитите за апетитот за ризик (Risk Appetite Dashboard) се презентира на седниците на Одборот за управување со ризици, на седниците на Одборот за управување со средства и обврски и на Управниот одбор, на месечна основа. Risk Appetite Dashboard се презентира на седниците на Надзорниот одбор (во понатамошниот текст: НО), на квартална основа. Апетитот за ризик, заедно со Стратегијата за управување со ризици и останатите релевантни стратешки документи на Банката се разгледуваат од страна на Одборот за управување со ризици и Управниот одбор, а се одобруваат од страна на Надзорниот одбор на годишна основа, како дел од редовното ревидирање на рамката за управување со ризици. Надзорниот одбор има формирано Управен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Банката во нивните одделни области.

Од друга страна, Одборот за ревизија на Банката е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Банката. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Дирекцијата за внатрешна ревизија врши редовни и периодични ревизии на системите за управување со ризици согласно Годишниот план за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија и овие резултати се презентираат до Одборот за ревизија.

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Банката ги зема предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик од концентрација, ризик на земја, ризик по одделен сегмент/сектор/индустрија).

Управување со кредитниот ризик

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на Кредитниот одбор на Банката кој одобрува кредитни изложености до 5.000.000 евра вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица, согласно делегираните овластувања за одлучување до наведениот износ. Над овој износ Кредитниот одбор на Банката може да одобри кредитни изложености до 10% од сопствените средства, само доколку таа изложеност е покриена со депозит. Сите кредитни изложености над делегираните овластувања на Кредитниот одбор на Банката, а до 25% од сопствените средства на Банката кои не се обезбедени со депозит се одобруваат од Надзорниот одбор.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик

Над делегираните овластувања за одлучување доделени на кредитните одбори на филијалите, кредитните изложености за правни лица и население се одобруваат од страна на Секторски Кредитен одбор до 750.000 еур за правни лица и 200.000 еур за население вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица, а во рамки на делегираните овластувања за одлучување во наведените износи. Кредитните одбори на филијалите одлучуваат за кредитни изложености на правни лица и население во рамки на делегираниот лимит за одлучување до 350.000 еур за правни лица и 150.000 еур за население вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица, а во рамки на делегираните овластувања за одлучување во наведените износи.

Контролата на кредитниот ризик на Банката вклучува:

- *Подготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Надлежните Сектори/Дирекции/Филијали ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, кредитни политики и процедури кои се однесуваат на кредитирањето.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географска одредница, индустрии сегменти и пооделни продукти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување на висината на оштетување на изложеноста.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, исполнетоста на лимитите, степенот на ризик и исправката на вредност/посебната резерва на портфолиото до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Банката како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката и Дирекцијата за управување со ризици.

Контролата и следењето на кредитниот ризик се врши од поодделните организациони делови на Банката вклучени во процесот на кредитирање согласно Кредитната политика на банката.

Сите организациони единици вклучени во процесот на кредитирање и управување со кредитниот ризик се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката. Тие се одговорни и за контрола и следење на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици. Дирекцијата за Внатрешна ревизија и Дирекцијата за внатрешна контрола, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
во илјади денари																		
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	65.452.927	56.514.574	14.173.293	9.627.767	-	-	12.458.999	17.684.923	16.758	24.787	808.441	927.919	17.958.021	16.053.662	110.868.439	100.833.632
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(239.958)	(165.437)	(925)		-	-	(5.279)	(879)	(251)	(181)	(335)	(215)	(34.496)	(12.166)	(281.244)	(178.878)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	65.212.969	56.349.137	14.172.368	9.627.767	-	-	12.453.582	17.684.044	16.507	24.606	808.106	927.704	17.923.525	16.041.496	110.587.195	100.654.754
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	6.602.953	6.192.236	-	-	-	-	-	-	7.292	8.299	808	9.951	243.438	355.706	6.854.491	6.566.192
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(614.733)	(645.063)	-	-	-	-	-	-	(1.331)	(1.616)	(96)	(938)	(18.729)	(38.630)	(634.889)	(686.247)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	5.988.220	5.547.173	-	-	-	-	-	-	5.961	6.683	712	9.013	224.709	317.076	6.219.602	5.879.945
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	2.189.461	1.348.601	-	-	-	-	-	-	29.644	8.746	8.856	9.699	97.325	42.079	2.325.286	1.409.125
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(1.401.522)	(1.023.619)	-	-	-	-	-	-	(28.996)	(8.436)	(7.839)	(8.735)	(73.936)	(42.079)	(1.512.293)	(1.082.869)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	787.939	324.982	-	-	-	-	-	-	648	310	1.017	964	23.389	-	812.993	326.256
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(2.256.213)	(1.834.119)	(925)	-	-	-	(5.279)	(879)	(30.578)	(10.233)	(8.270)	(9.888)	(127.161)	(92.875)	(2.428.426)	(1.947.994)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	71.989.128	62.221.292	14.172.368	9.627.767	-	-	12.453.720	17.684.044	23.116	31.599	809.835	937.681	18.171.623	16.358.572	117.619.790	106.860.955

Реструктурирани кредити
На 31 декември 2024 Банката има реструктурирани кредити вклучени во кредити на и побарувања од други комитенти со вкупна нето сметководствена вредност во износ од 316.701 илјади денари (на 31 декември 2023 година: 413.899 илјади денари).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Кредитна изложеност за која Банката утврдува очекувана кредитна загуба

Во согласност со одредбите на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик на НБРСМ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 57/23), Банката утврдува очекувана кредитна загуба на кредитната изложеност, на месечно ниво.

Банката ја примени новата дефиниција за одредување нефункционални изложености, како и промени во постапките, следењето и класификацијата на реструктурираните (и нефункционални) кредитни изложености, се вовеле систем за следење, третман и оцена на изложености кои се со „неможност за наплата“. Согласно новата Одлука, преносот на една кредитна изложеност во категоријата на нефункционална кредитна изложеност се врши доколку износот на достасаните побарувања кон клиентот по кој било основ (главница, камата, други некаमतни побарувања) не е наплатен подолго од 90 последователни дена сметано од денот кога достасаниот износ го надминал прагот на значајност. Прагот на значајност претставува 6.000, односно 30.000 денари достасани побарувања за физички, односно правни лица, респективно и воедно достасаниот износ претставува најмалку 1 % од билансната кредитна изложеност на клиентот.

Новата одлука за методологијата за управување со кредитен ризик стапи на сила во Јануари 2024 година. Изложеноста на кредитен ризик се класифицира од А до Д категорија на ризик, во зависност од критериумите оценка на кредитна способност и уредност во намирување на обврските кон Банката.

Кредитна изложеност за која Банката не утврдува очекувана кредитна загуба

Банката не утврдува очекувана кредитна загуба за побарувањата:

- обезбедени со паричен депозит во износ поголем од 99.90% од изложеноста, доколку депозитот се активира во рок од 90 дена од рокот на достасувањето на кредитната изложеност;
- кои согласно со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот се применува пондер на ризичност од 0%.

Исправка на вредност/Посебна резерва

Банката ја утврдува очекуваната кредитна загуба на поединечна основа како разлика помеѓу сметководствената вредност на кредитната изложеност и сегашната вредност на очекуваните парични текови од таа кредитна изложеност. Очекувана кредитна загуба на групна основа се утврдува за одделните портфолија на кредити (сегменти) како производ на стапката на веројатноста за ненаплата, стапката на загуба заради ненаплата и износот на кредитната изложеност. Согласно регулативата на НБРСМ и интерните акти, Банката може да ја земе предвид вредноста на обезбедувањето при утврдување на сегашна вредност на очекуваните парични приливи за клиентот, доколку кредитните изложености на клиентот се нефункционални кредитни изложености и доколку Банката очекува да ги наплати преку активирање на обезбедувањето. Обезвреднувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А ја прикажува целокупната изложеност на Банката на кредитен ризик, по групи (Stage-ови) на кредитен ризик.

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Банката:

- Неисполнување на договорни плаќања на главница или камата;
- Влошување во економските перформанси;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

Согласно интерната класификација на изложеност на кредитен ризик, која е во согласност со Одлуката за управување со кредитен ризик на НБРСМ, Банката врши класификација на кредитните изложености како што следи:

Регулаторна рамка (согласно Одлуката за кредитен ризик)	Интерна постапка	ГРУПА
- кредитната изложеност кон клиент чија финансиска состојба и парични текови овозможуваат непречено работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон банката; - кредитната изложеност за која не е утврдено дека е настанато зголемување на кредитниот ризик - кредитната изложеност чишто обврски на датумот на класификација се наплаќаат во согласност со договорните услови, односно тековните денови на доцнење не надминуваат 31 ден, или по исклучок, доколку вкупниот износ што не е наплатен подолго од 31 ден е помал од 1.000 денари и задоцнувањето не е подолго од 60 дена. - кредитната изложеност чишто обврски во претходниот период од шест месеци се извршуваат во согласност со договорните услови, со задоцнување коешто не надминува 31 ден или со исклучок до 60 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 32 до 60 дена	кредитни изложености чишто обврски на датумот на класификација се наплаќаат со доцнење најмногу до 31 ден или по исклучок надминуваат 31 ден, доколку вкупниот износ што не е наплатен подолго од 31 ден е помал од 1.000 денари и задоцнувањето не е подолго од 60 дена; кредитни изложености кои во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 31 ден или со исклучок до 60 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 32 до 60 дена;	Група 1
- кредитна изложеност којашто се наоѓа во последната година од пробниот период, односно реструктурирана кредитна изложеност која најмалку 24 месеци нема третман на нефункционална реструктурирана кредитна изложеност се класифицира во А категорија на ризик.	- кредитна изложеност којашто се наоѓа во последната година од пробниот период, односно реструктурирана кредитна изложеност која најмалку 24 месеци нема третман на нефункционална реструктурирана кредитна изложеност се класифицира во А категорија на ризик.	Група 1
- кредитната способност на клиентот оценета со примена на интерна категорија на ризик, доколку банката има развиено интерни категории на ризик	се земаат предвид определените рејтинзи за следниве сегменти: - правни лица (рејтинзи од CORP 1 до CORP 6) - физички лица со револвинг продукти (ROT) и останати кредитни продукти (NROT) (рејтинзи од ROT 1 до ROT 11 и NROT 1 до NROT11)	Група 1
- кредитната изложеност кон клиент / проект којшто има финансиски слабости, но финансиската состојба овозможува негово непречено работење; - кредитната изложеност кон клиент/проект чишто парични приливи се несоодветни за редовно намирување на обврските; - кредитната изложеност кон клиент/проект со несоодветна рочна	- новоодобрените изложености, врз основа на финансирање на проекти, се оценуваат согласно точка 7 од Одлуката за кредитен ризик на НБРСМ и во согласност со интерните акти. Кредитните изложености кои според направената ПДР анализа се со рејтинг ЦЦ и понизок, се третираат како кандидати со зголемен кредитен ризик при одобрување и доколку се утврди зголемен кредитен ризик ќе се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик.	Група 2

структура на изворите на финансирање и неговите приливи; - кредитната изложеност кон клиент/проект чијашто задолженост е висока во споредба со капиталот и/или, клиент кој има значителен долг кон доверителите	- кредитните изложености кои се одобрени со ниско сопствено учество помало од 15%, при проектно финансирање, сè до отпочнување на генерирање на приходи од самите проекти се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик; - кредитните изложености одобрени врз основ на финансирање на проекти, кај кои врз основа на извршена анализа во согласност со т. 7 од регулативата, Банката утврдила отстапување од првично проектираните показатели и рокови за завршување на проектот се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик; - нефинансиски правни лица и физички лица кои согласно класификацијата пресметана од Системот за рано предупредување припаѓаат на листа на клиенти за следење 2 - WL2, се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик; - нефинансиски правни лица и физички лица кои согласно класификацијата пресметана од Системот за рано предупредување припаѓаат на листа на клиенти за интензивен третман – ICL, се класифицираат најмалку во В категорија на ризик	
--	---	--

Регулаторна рамка (согласно Одлуката за кредитен ризик)	Интерна постапка	ГРУПА
- кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување до 60 дена, или со исклучок до 90 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 61 до 90 дена во претходниот период од шест месеци - кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување до 120 дена, или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 121 до 180 дена во претходниот период од шест месеци	- изложености со денови на доцнење, кои на извештајниот датум не надминуваат 60 дена и во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 60 дена или со исклучок до 90 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 61 до 90 дена се класифицираат во Б категорија на ризик; - Изложеноста е на редовни конта и има тековни денови на доцнење во рангот од 61 до 120 дена и во претходниот период од шест месеци се извршува со задоцнување коешто не надминува 120 дена или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 121 до 180 дена се класифицираат во В категорија на ризик	Група 2
- кредитната изложеност којашто има третман на реструктурирана кредитна изложеност; - кредитната изложеност којашто најмалку една година нема третман на реструктурирана нефункционална кредитна изложеност.	реструктурирани побарувања кои не ги исполнуваат условите од Одлуката за кредитен ризик на НБРСМ за исклучување од категорија на реструктурирани кредитни изложености	Група 2
- кредитната способност на клиентот оценета со примена на интерна категорија на ризик, доколку банката има развиено интерни категории на ризик	се земаат предвид определените рејтинзи за следниве сегменти: - правни лица (рејтинзи CORP 7 и CORP 8) - физички лица со револвинг продукти (ROT) и останати кредитни продукти (NROT) (рејтинзи од ROT 12 до ROT 16 и NROT 12 до NROT13) се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик	Група 2

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

Регулаторна рамка (согласно Одлуката за кредитен ризик)	Интерна постапка	ГРУПА
- кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување од 90 до 240 дена, или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 241 до 300 дена во претходниот период од шест месеци; - кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување над 241 ден, односно над 600 дена за кредитната изложеност од точката 23 од оваа одлука	се земаат предвид тековните и историските денови на доцнење на извештајниот датум, - кои имаат тековни денови на доцнење во рангот од 91 до 120 дена и кои во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 120 дена или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 121 до 180 дена, се класифицираат во В категорија на ризик; - кои имаат тековни денови на доцнење во рангот од 121 до 240 дена и кои во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 240 дена или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 241 до 300 дена, се класифицираат во Г категорија на ризик; - кои имаат тековни денови на доцнење над 240 дена се класифицираат во Д категорија на ризик	Група 3
- кредитната изложеност кон клиент којшто е неликвиден	- нефинансиски правни лица и физички лица кои согласно анализа исполниле услови за неможност за наплата – Unlikely to Pay (UTP) -	Група 3
- реструктурирана нефункционална кредитна изложеност, - реструктурирана нефункционална кредитна изложеност за која клиентот доцни повеќе од 90 дена	- реструктурирана нефункционална кредитна изложеност се класифицира најмалку во В категорија на ризик; - реструктурирана нефункционална кредитна изложеност за која клиентот доцни повеќе од 90 дена се класифицира во Г категорија на ризик;	Група 3
- кредитната изложеност кон клиент над кој е воведена стечајна постапка, освен во случај кога за клиентот е усвоен план за реорганизација согласно со закон	- кон клиенти над кои е воведена стечајна постапка се класифицираат во Д категорија на ризик	Група 3

Процентот на очекуваната кредитна загуба за кредитните изложености за кои се применува стапка на веројатност за ненаплата за 12 месеци (Група 1) не може да биде понизок од 0,01% од кредитната изложеност, додека за кредитните изложености за кои се применува стапка на веројатност за ненаплата за целиот животен век (Група 2 и 3), исправката на вредноста, односно издвоената посебна резерва не може да биде пониска од 5,1% од износот на кредитната изложеност.

Стапката на веројатност за ненаплата (PD) за нефункционалните кредитни изложености е 100%, додека стапката на загуба заради ненаплата (LGD) изнесува најмалку 30%.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

За регулаторни и извештајни потреби, Банката врз основа на утврдената очекувана кредитна загуба ги распределува изложеностите од портфолијата во категориите на ризик, каде што износот на кредитната загуба за секоја категорија на ризик се движи во рамките на следниве граници (согласно важечката регулатива), односно:

- од 0,01% до 5% за категоријата на ризик „А“;
- над 5% до 20% за категоријата на ризик „Б“;
- над 20% до 45% за категоријата на ризик „В“;
- над 45% до 70% за категоријата на ризик „Г“;
- над 70% до 100% за категоријата на ризик „Д“

Банката врши целосна исправка на вредноста на пресметаната камата на нефункционалните кредитни изложености.

Политика на отпис

Банката отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот/ хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Банката, исто така, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

Согласно измените во Одлуката за Управување со кредитен ризик, Банката почнувајќи од 2019 година врши целосен отпис на кредитната изложеност доколку е помината една година од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%.

Обезбедување на кредитните изложености

Банката има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. За заложен подвижен и недвижен имот за кредитни изложености, мониторинг се прави најмалку еднаш годишно и вклучува: проценка од овластен проценител и осигурителна полиса винкулирана во корист на банката. Генерално, Банката не зема обезбедување за пласмани во банки. Банката не зема обезбедување за хартиите од вредност и нема такво обезбедување на 31 декември 2024 година (2023: нема).

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица најчесто се обезбедени со меници, односно обезбедување предвидено во одобрените кредитен лимит на правното лице, што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загуба од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнително обезбедување од комитентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

2. Управување со ризиците (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Обезбедување на кредитните изложености (продолжение)

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик. Концентрацијата по локација за кредити и аванси се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локацијата на издавачот на хартиите од вредност.

2.1 Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
во илјади денари																
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност																
Првокласни инструменти за обезбедување																
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	1.841.625	1.613.781	-	-	-	-	-	-	263	384	208.525	203.030	2.050.413	1.817.195
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	-
банкарски гаранции	-	-	2.825.858	1.110.331	-	-	-	-	-	-	32	-	2.755.214	2.112.684	5.581.104	3.223.015
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	9.763.110	7.409.520	-	-	-	-	-	-	3.325	2.576	40	734	9.766.475	7.412.830
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	3.382.225	3.858.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.213	3.382.225	3.883.422
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	50.628.730	56.957.873	-	-	-	-	-	-	117.868	498.013	2.042.201	3.395.749	52.788.799	60.851.635
имот за вршење дејност	-	-	42.792.940	37.169.988	-	-	-	-	-	-	6.152	10.312	6.173.129	4.909.914	48.972.221	42.090.214
Залог на подвижен имот	-	-	7.431.095	2.892.509	-	-	-	-	-	-	1.053	2.554	413.408	578.918	7.845.556	3.473.981
Останати видови на обезбедување	-	-	8.058.168	7.592.344	-	-	-	-	-	-	57	362	2.271.502	2.189.825	10.329.727	9.782.531
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	127.973.751	118.604.555	-	-	-	-	-	-	128.750	514.201	13.864.019	13.416.067	141.966.520	132.534.823

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
во илјади денари																		
Нерезиденти	-	-	44.882	87.405	909.482	-	-	-	-	-	443	339	-	-	2.845.224	2.168.543	3.800.031	2.256.287
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	1.139.297	815.195	-	-	-	-	-	-	95	94	-	5	34.264	46.478	1.173.656	861.772
Рударство и вадење на камен	-	-	25.022	45.306	-	-	-	-	-	-	21	16	-	-	4.709	13.787	29.752	59.109
Прехрамбена индустрија	-	-	1.466.251	1.627.011	-	-	-	-	-	-	116	89	22	7	64.632	96.569	1.531.021	1.723.676
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	351.432	540.509	-	-	-	-	-	-	89	308	5	-	46.774	87.466	398.300	628.283
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	460.371	658.952	-	-	-	-	-	-	382	65	1	2	187.632	176.546	648.386	835.565
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	976.475	1.037.255	-	-	-	-	-	-	105	92	-	-	306.238	272.731	1.282.818	1.310.078
Останата преработувачка индустрија	-	-	1.140.375	884.925	-	-	-	-	-	-	132	118	65	65	376.277	425.177	1.516.849	1.310.285
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	9.719.860	5.910.600	-	-	-	-	-	-	125	482	11	7	730.392	403.617	10.450.388	6.314.706
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со оптад и дејности за санација на околината	-	-	22.962	27.479	-	-	-	-	-	-	1.241	964	39	1.245	7.969	1.985	32.211	31.673
Градежништво	-	-	6.733.032	5.688.269	-	-	-	-	-	-	1.340	1.548	28.471	4.675	4.571.126	4.312.780	11.333.969	10.007.272
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	9.203.678	9.113.578	-	-	-	-	-	-	2.038	4.767	415	1.219	2.848.003	3.070.813	12.054.134	12.190.377
Транспорт и складирање	-	-	3.261.094	3.314.550	-	-	-	-	-	-	532	5.914	213	76	1.053.916	1.024.937	4.315.755	4.345.477
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	1.779.894	1.598.298	-	-	-	-	-	-	550	406	436	310	32.514	36.103	1.813.394	1.635.117

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
во илјади денари																		
Информации и комуникации	-	-	266.130	155.922	-	-	-	-	-	-	146	137	381	8	14.359	19.232	281.016	175.299
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	-	3.113	47.084	-	-	-	-	12.453.720	17.684.044	379	448	763.713	916.468	2.624.133	1.875.521	15.845.058	20.523.565
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	2.951.440	3.012.851	-	-	-	-	-	-	40	36	35	60	46.272	52.611	2.997.787	3.065.558
Стручни, научни и технички дејности	-	-	383.684	530.352	-	-	-	-	-	-	237	230	325	-	222.314	199.898	606.560	730.480
Административни и помошни услужни дејности	-	-	528.362	329.201	-	-	-	-	-	-	340	301	3.933	11.310	383.962	414.791	916.597	755.603
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	13.262.886	9.627.767	-	-	-	-	-	4	9	28	-	-	13.262.895	9.627.799
Образование	-	-	562.332	420.192	-	-	-	-	-	-	38	33	-	-	165.126	187.989	727.496	608.214
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	490.495	525.767	-	-	-	-	-	-	61	45	-	-	22.535	1.226	513.091	527.038
Уметност, забава и рекреација	-	-	16.980	13.658	-	-	-	-	-	-	190	222	1	1	10.859	20.437	28.030	34.318
Други услужни дејности	-	-	10.191	13.118	-	-	-	-	-	-	248	236	303	288	1.801	2.716	12.543	16.358
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	30.350.225	25.752.832	-	-	-	-	-	-	13.856	14.369	1.352	1.406	1.565.406	1.440.199	31.930.839	27.208.806
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	101.551	70.983	-	-	-	-	-	-	372	336	10.105	501	5.186	6.420	117.214	78.240
Вкупно	-	-	71.989.128	62.221.292	14.172.368	9.627.767	-	-	12.453.720	17.684.044	23.116	31.599	809.835	937.681	18.171.623	16.358.572	117.619.790	106.860.955

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
во илјади денари																		
Географска локација																		
Република Северна Македонија	-	-	71.871.744	62.098.945	13.262.886	9.627.767	-	-	9.878.381	12.821.500	22.580	31.175	339.449	187.788	12.766.839	12.346.019	108.141.879	97.113.194
Земји-членки на Европската унија	-	-	5.075	4.836	-	-	-	-	1.884.475	3.702.447	6	76	166.537	316.984	6.318	6.337	2.062.411	4.030.680
Европа (останато)	-	-	98.831	112.981	909.482	-	-	-	690.864	1.160.097	530	347	303.849	432.909	4.277.480	2.885.258	6.281.036	4.591.592
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	13.478	4.530	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1.120.986	1.120.958	1.134.464	1.125.489
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	71.989.128	62.221.292	14.172.368	9.627.767	-	-	12.453.720	17.684.044	23.116	31.599	809.835	937.681	18.171.623	16.358.572	117.619.790	106.860.955

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Д Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех**

	Средства за тргување				Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање									
	Должнички хартии од вредност за тргување		Сопственички хартии од вредност за тргување		Должнички хартии од вредност		Сопственички хартии од вредност		Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вкупно	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
	во илјади денари													
Сметководствена вредност на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик претставува ризик Банката да не може да обезбеди доволно средства за намиравање на своите обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намира со многу повисоки трошоци.

Ликвидносниот ризик може да се појави на страната на изворите на финансирање (ризик од финансирање) и на страна на ликвидната актива (пазарен ликвидносен ризик). Ризикот од финансирање претставува ризик Банката да не може да ги подмири барањата на депонентите за одлив на депозити, при што е принудена да ги обезбеди потребните средства со повисоки трошоци. Според тоа, следењето на изворите на финансирање е многу значајно за Банката. Најзначаен извор на финансирање за Банката е депозитната база на клиентите; дополнително Банката може да обезбеди ликвидност на меѓубанкарскиот пазар или директно од НБРСМ. Пазарниот ликвидносен ризик е поврзан со пазарната вредност на ставките кои се дел од ликвидната актива на Банката. Овој ризик се јавува во услови на значајно намалување на пазарната вредност на одреден финансиски инструмент, при што Банката нема да има доволно ликвидни средства за да ги подмири своите ликвидносни потреби.

Управување со ризик на ликвидност

Банката настојува да одржува адекватна ликвидносна позиција, односно да одржува соодветно ниво на ликвидни средства и стабилни извори на финансирање во секој момент, со цел да ја поддржи деловната стратегија и активностите на Банката.

Дирекцијата за управување со средства и ликвидност и управување со актива и пасива ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски, како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за управување со средства и ликвидност и управување со актива и пасива одржува портфолио на ликвидни средства, главно составени од ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Банката.

Политиката за управување со ликвидносен ризик е предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со ризици и Надзорниот Одбор. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Банката и се доставуваат до НБРСМ на месечна основа.

Изложеност на ризик на ликвидност

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити, кредитни линии и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Банката настојува да одржува адекватни извори на финансирање кои се диверзифицирани според продукт, договорна страна и рочност и имаат висока стабилност. Во оваа насока, главен извор за финансирање на Банката се депозитите на клиентите кои претставуваат еден од најстабилните извори на финансирање. Банката континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Банката.

Исто така, како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката одржува портфолио на високоликвидни средства.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2024 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	16.321.401	1.359.470	-	4.957.558	-	-	22.638.429
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.340.231	2.893.778	14.638.809	10.633.125	18.499.577	26.272.961	74.278.481
Вложувања во хартии од вредност	1.297.736	853.035	1.141.916	981.557	4.400.947	5.532.811	14.208.002
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	1.368.843	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.424.193	-	-	-	-	-	1.424.193
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	20.383.561	5.106.283	15.780.725	16.572.240	22.900.524	33.174.615	113.917.948
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	6.784.511	-	610	-	-	-	6.785.121
Депозити на други комитенти	45.477.399	3.006.640	18.921.815	9.076.460	3.530.247	1.482.067	81.494.628
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	141.074	786	598.106	783.950	1.936.176	787.977	4.248.069
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	90.688	-	-	-	-	-	90.688
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	785.440	-	-	-	-	-	785.440
Вкупно финансиски обврски	53.279.112	3.007.426	19.520.531	9.860.410	5.466.423	2.270.044	93.403.946
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	1.139.012	671.207	3.446.579	284.832	2.329.948	397.750	8.269.328
Вонбилансна пасива	1.187.708	3.162.871	6.970.416	3.040.770	4.621.572	408.868	19.392.205
Рочна неусогласеност	(32.944.248)	(392.807)	(7.263.643)	3.955.892	15.142.477	30.893.453	9.391.125

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)**

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2023 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	16.561.785	-	-	4.328.998	-	-	20.890.783
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.631.968	2.372.981	13.224.001	7.643.636	15.562.203	23.631.546	64.066.335
Вложувања во хартии од вредност	1.406.438	897.390	2.796.001	1.501.883	2.238.796	821.966	9.662.474
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	1.368.843	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.381.224	-	-	-	-	-	1.381.224
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	20.981.415	3.270.371	16.020.002	13.474.517	17.800.999	25.822.355	97.369.659
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	8.600.118	-	610	-	-	-	8.600.728
Депозити на други комитенти	36.797.146	2.206.338	13.076.229	6.973.628	5.030.489	2.592.191	66.676.021
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	202.906	106	765.301	721.262	2.085.151	777.381	4.552.107
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	5.137	-	-	-	-	-	5.137
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1.133.007	-	-	-	-	-	1.133.007
Вкупно финансиски обврски	46.738.314	2.206.444	13.842.140	7.694.890	7.115.640	3.369.572	80.967.000
Вонбилансни стапки							
Вонбилансна актива	1.001.382	740.217	827.588	1.420.485	2.154.369	92.243	6.236.284
Вонбилансна пасива	896.190	1.903.499	5.808.536	3.594.296	4.318.591	443.142	16.964.254
Рочна неусогласеност	(25.651.707)	(99.355)	(2.803.086)	3.605.816	8.521.137	22.101.884	5.674.689

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Мерењето и управувањето на ликвидносниот ризик во Банката се спроведува на две нивоа:

- статичен аспект, односно тековната изложеност кој опфаќа пресметка на интерни ликвидносни показатели, рочната структура на активата (побарувањата) и пасивата (обврските), стапка на покриеност со ликвидност, движењето и стабилноста на изворите на средства и нивната концентрација и останатите законски пропишани методи за следење на изложеноста на ликвидносен ризик.
- forward looking аспект, односно стрес тестирање на изложеноста на Банката на ликвидносен ризик.

Целокупната оценка на ликвидносната позиција на Банката се спроведува во рамките на ПИЛ процесот. Целта на ПИЛ е да го одрази ликвидносниот профил на ризичност на Банката, преку користење на различни пристапи за следење и управување со овој ризик и да го информира Управниот одбор на Банката за проценетите моментални и потенцијални ризици на кои Банката е изложена или може да биде изложена.

Дополнително, за потребите на оперативното работење, Банката спроведува планирање на потребите за ликвидност на дневна основа, исполнувањето на законската обврска за задолжителната резерва во денари и девизи, анализата на денарската и девизната оперативна ликвидност, сопствените средства и стапката на адекватност на капиталот. Раководството на Банката ги следи состојбите на тековните сметки и депозитите на дневна основа и врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат врз ликвидноста на Банката, односно значајните датуми кои влијаат врз одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените, дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Банката управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на достасаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучително билансна и вонбилансна на 31 декември 2024 година, е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправка на вредност и издвоената посебна резерва. Постојат индикации за неусогласеност во определени рочни блокови на 31 декември 2024 година. Основна причина за гореспоменатата неусогласеност лежи во фактот што краткорочните извори на средства се искористуваат за одобрување на кредити со подолг временски период на достасување, што претставува карактеристика на банкарскиот сектор. За потребите на управување со ликвидносниот ризик, Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик

Под пазарен ризик се подразбира ризик од загуба како последица на промена на цената на финансиските инструменти и стоките наменети за тргување. Пазарен ризик е ризикот кој произлегува од промените во пазарните цени, промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маргини (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) и нивното влијание на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на овој ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

Управување со пазарни ризици

Изложеност на каматен ризик - портфолио на банкарски активности

Под ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности се подразбира ризик од загуба којшто произлегува од недоволните промени на каматните стапки коишто влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности на Банката. Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР, референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата и други каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарните каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Банката ги следи промените на каматните стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маргини, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето.

Банката дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени со примена на различни стрес сценарија на промена на каматните стапки.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

Анализата на сензитивноста на Банката на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/ Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2024 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2024)	1.853.097	17.895.019	94.493.685	18.94%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	369.299	18.264.318	103.821.769	17.59%
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(197.051)	18.067.267	103.624.718	17.44%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(6.451.453)	11.812.865	97.370.316	12.13%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(197.051)	17.697.968	94.296.634	18.77%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(6.451.453)	11.443.566	88.042.232	13.00%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(1.070.380)	16.824.639	93.423.305	18.01%
Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(3.462.747)	14.432.272	91.030.938	15.85%
Вложување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(1.429.387)	16.465.632	93.064.298	17.69%
Ненаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(3.137.993)	14.757.026	91.355.692	16.15%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население, во зависност од промената на макроекономските фактори (промена во БДП, инфлација, стапка на невработеност, стапка на промена на расположлив доход)	(1.160.236)	16.734.783	93.333.449	17.93%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население за 15%	(281.357)	17.613.662	94.212.328	18.70%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население за 30%	(692.157)	17.202.862	93.801.528	18.34%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население за 50%	(1.742.829)	16.152.190	92.750.856	17.41%
Вложување на изложеностите на ризик на земја кон нефинансиски правни и физички лица за една ризична категорија	(133.321)	17.761.698	94.360.364	18.82%
Премин на нефункционален статус на 30% од изложеноста на ризик на земја кон нефинансиски правни и физички лица	(211.821)	17.683.198	94.281.864	18.76%
Премин на изложеноста на ризик на земја во Г ризична категорија (најголема изложеност кон поединечна земја)	(1.687.857)	16.207.162	92.805.828	17.46%
Премин на нефункционален статус на изложеноста на ризик на земја за соодветна стапка на премин на нефункционален статус по спроведено вложување на кредитниот рејтинг на земјата од страна на S&P за две категории	(244.769)	17.650.250	94.248.916	18.73%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	73.731	17.968.751	94.493.685	19.02%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	49.333	17.944.352	94.493.685	18.99%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	24.934	17.919.953	94.493.685	18.96%
Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(22.524)	17.872.496	94.493.685	18.91%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(47.909)	17.847.110	94.493.685	18.89%
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(72.277)	17.822.743	94.493.685	18.86%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

A Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/ Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2023 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2023)	1.249.984	15.357.968	85.677.717	17,93%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	734.153	16.092.121	94.982.980	16,94%
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)	(121.374)	15.970.747	94.861.606	16,84%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(5.606.338)	10.485.783	89.376.642	11,73%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)	(121.374)	15.236.594	85.556.343	17,81%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(5.606.338)	9.751.630	80.071.379	12,18%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)				
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(985.785)	14.372.183	84.691.932	16,97%
Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(2.877.115)	12.480.853	82.800.602	15,07%
Вложување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(1.871.826)	13.486.142	83.805.891	16,09%
Ненаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(3.388.410)	11.969.558	82.289.307	14,55%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население, во зависност од промената на макроекономските фактори (промена во БДП, инфлација, стапка на невработеност, стапка на промена на расположлив доход)	(1.160.316)	14.197.652	84.517.401	16,80%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население за 15%	(309.830)	15.048.138	85.367.887	17,63%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население за 30%	(743.889)	14.614.079	84.933.828	17,21%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население за 50%	(1.668.652)	13.689.316	84.009.065	16,30%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	81.443	15.439.411	85.677.717	18,02%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	54.261	15.412.229	85.677.717	17,99%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	27.078	15.385.046	85.677.717	17,96%
Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(25.327)	15.332.641	85.677.717	17,90%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(53.732)	15.304.236	85.677.717	17,86%
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(79.439)	15.278.529	85.677.717	17,83%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување***во илјади денари*

Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти

Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута

Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти

Варијанса (ефект на нетирање)

Вкупно

тековна година 2024				претходна година 2023			
состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Согласно “Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот” Банката не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување, поради што на 31 декември 2024 и 2023 година нема портфолиото за тргување

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на
31.12.2024 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	1.016.032
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	0
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(112.879)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	1.504.868
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	остан	(191)
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	115.511
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		2.523.341
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		17.895.019
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		14,10%

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на
31.12.2023 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	790.956
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	301
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(77.767)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	397.543
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	остан	45
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(15.242)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		1.095.836
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		15.357.968
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		7,14%

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

во илјади денари

2024 (тековна година)**Финансиски средства**

Парични средства и парични еквиваленти
 Финансиски средства по објективна вредност преку
 билансот на успех, определени како такви при
 почетното признавање
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти
 Вложувања во хартии од вредност
 Останата неспомната каматочувствителна актива

Вкупно каматочувствителни финансиски средства**Финансиски обврски**

Финансиски обврски по објективна вредност преку
 билансот на успех, определени како такви при
 почетното признавање
 Депозити на банки
 Депозити на други комитенти
 Издадени должнички хартии од вредност
 Обврски по кредити
 Субординирани обврски и хибридни инструменти
 Останати неспомнати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски**Нето билансна позиција**

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето вонбилансна позиција**Вкупна нето-позиција**

до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
2.785.750	1.359.470	-	-	-	-	4.145.220
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
25.592.140	4.456.252	17.673.936	5.237.467	7.246.356	10.630.244	70.836.395
1.262.192	835.233	1.124.086	964.686	4.310.930	5.388.964	13.886.091
-	-	-	-	-	-	-
29.640.082	6.650.955	18.798.022	6.202.153	11.557.286	16.019.208	88.867.706
-	-	-	-	-	-	-
5.503.803	-	-	-	-	-	5.503.803
8.636.016	3.581.169	18.663.054	8.751.451	3.055.184	15.426	42.702.300
-	-	-	-	-	-	-
1.235.648	492.737	563.699	292.074	860.153	662.407	4.106.718
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15.375.467	4.073.906	19.226.753	9.043.525	3.915.337	677.833	52.312.821
14.264.615	2.577.049	(428.731)	(2.841.372)	7.641.949	15.341.375	36.554.885
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14.264.615	2.577.049	(428.731)	(2.841.372)	7.641.949	15.341.375	36.554.885

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)**2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)**

	во илјади денари						Вкупно каматоносни средства / обврски
	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	
2023 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	10.546.021	-	-	-	-	-	10.546.021
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	29.654.586	3.631.120	11.689.854	5.078.806	4.632.305	6.808.703	61.495.374
Вложувања во хартии од вредност	1.363.735	886.377	2.785.728	1.465.520	2.218.335	801.583	9.521.278
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	41.564.342	4.517.497	14.475.582	6.544.326	6,850,640	7.610.286	81.562.673
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	6.746.002	-	-	-	-	-	6.746.002
Депозити на други комитенти	7.162.342	2.230.226	12.529.217	6.742.790	4.662.511	16.249	33.343.335
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.535.045	492.066	889.956	262.471	681.086	489.812	4.350.436
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	15.443.389	2.722.292	13.419.173	7.005.261	5.343.597	506.061	44.439.773
Нето билансна позиција	26.120.953	1.795.205	1.056.409	-460.935	1.507.043	7.104.225	37.122.900
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	26.120.953	1.795.205	1.056.409	(460.935)	1.507.043	7.104.225	37.122.900

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик

Валутен ризик е ризик од загуба поради промена на меѓу валутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути.

Изложеноста на валутен ризик зависи од износот на билансните и вонбилансните позиции кои се деноминирани во девизи или во денари со валутна клаузула, како и движењето на меѓу валутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути.

Целта на Банката во управувањето со валутниот ризик е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку примена на оптимална валутна структура на средствата и обврските.

Банката има воспоставено Политика за управување со валутен ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот одбор и истата редовно се ревидира на годишна основа. Политиката ги дефинира основните цели, оценка на капацитетот на Банката за преземање валутен ризик и оценка на профилот на ризичност, организациска поставеност на функцијата за управување со валутниот ризик, основни елементи на управување со валутен ризик, односно системот за управување со валутен ризик и процесот на управување со валутниот ризик, прифатливи инструменти за заштита од или намалување на валутниот ризик, внатрешна контрола и основни елементи на процесот на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот на Банката.

Методите за мерење на валутниот ризик вклучуваат: анализа на изложеноста на валутен ризик по позиции и збирно, валутна структура на Билансот на состојба, валутна структура на девизните средства, стрес-тестирање и други методи.

Главниот принцип на Политиката на Банката за управување со валутниот ризик е да оствари и одржува усогласеност на нејзините побарувања во странска валута (средства во странска валута), како минимум, во однос на нејзините вкупни обврски во странска валута (обврски во странска валута). Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на достасаноста на обврските и побарувањата во странска валута. Ваквиот однос во Билансот на состојба обезбедува дека Банката е во состојба да ги покрива загубите од курсни разлики кои потекнуваат од нејзините обврски преку курсните разлики кои произлегуваат од нејзините побарувања, дури и во услови на чести промени на девизните курсеви. Табелите подолу ја сумираат нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Банката на 31 декември 2024 и 2023 година.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
во илјади денари										
2024 (тековна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	10.016.573	11.647.037	232.382	-	-	-	-	-	737.158	22.633.150
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	45.035.168	26.720.541	-	-	-	-	-	-	-	71.755.709
Вложувања во хартии од вредност	9.385.652	3.911.931	909.493	-	-	-	-	-	-	14.207.076
Вложувања во придружени друштва	1.368.843	-	-	-	-	-	-	-	-	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.057.479	466.673	1.753	-	-	-	-	-	238	1.526.143
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	66.863.715	42.746.182	1.143.628	-	-	-	-	-	737.396	111.490.921
Монетарни обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.454	6.713.178	316	-	-	-	-	-	69.173	6.785.121
Депозити на други комитенти	50.026.426	28.610.039	1.991.968	-	-	-	-	-	866.195	81.494.628
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	134.923	4.111.947	-	-	-	-	-	-	-	4.246.870
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	90.688	-	-	-	-	-	-	-	-	90.688
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	374.187	490.729	10.796	-	-	-	-	-	3.097	878.809
Вкупно монетарни обврски	50.628.678	39.925.893	2.003.080	-	-	-	-	-	938.465	93.496.116
Нето-позиција	16.235.037	2.820.289	(859.452)	-	-	-	-	-	(201.069)	17.994.805

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/ обврски					Други валути	Вкупно
во илјади денари										
2023 (претходна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	7.984.857	10.624.391	2.161.843	-	-	-	-	-	495.010	21.266.101
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	35.516.548	26.494.945	10.870	-	-	-	-	-	-	62.022.363
Вложувања во хартии од вредност	7.222.400	2.440.075	-	-	-	-	-	-	-	9.662.475
Вложувања во придружени друштва	1.368.843	-	-	-	-	-	-	-	-	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	960.184	500.028	8.050	-	-	-	-	-	4.211	1.472.473
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	53.052.832	40.059.439	2.180.763	-	-	-	-	-	499.221	95.792.255
Монетарни обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.447	8.558.696	5.074	-	-	-	-	-	34.512	8.600.729
Депозити на други комитенти	41.068.939	22.545.058	2.272.321	-	-	-	-	-	789.706	66.676.024
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	182.978	4.366.773	-	-	-	-	-	-	-	4.549.751
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	62.719	-	-	-	-	-	-	-	-	62.719
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	577.195	560.496	29.626	-	-	-	-	-	23.366	1.190.683
Вкупно монетарни обврски	41.894.278	36.031.023	2.307.021	-	-	-	-	-	847.584	81.079.906
Нето-позиција	11.158.554	4.028.416	(126.258)	-	-	-	-	-	(348.363)	14.712.349

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.4. Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни вработени и несоодветни или слаби системи на Банката, како и надворешни настани.

Банката има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Банката. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл., како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик). Дополнително, методи кои ги користи Банката за идентификација и оценка на оперативниот ризик претставува само-оценката на оперативниот ризик (RSA) и оценка на чувствителноста преку метод на сценарио анализа (HLLF).

Во рамките на Апетитот за ризик и Стратегијата за управување со ризици, Банката го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на адекватност на капитал, Банката користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

3. Адекватност на капиталот

НБРСМ е централна банка која претставува главен регулатор во банкарскиот сектор која ја пропишува методологијата за пресметка на стапката на адекватност на капиталот во согласност со меѓународните стандарди. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот која го следи исполнувањето на стапката на адекватноста на капиталот и одржувањето на заштитените слоеви на капиталот.

Банката е должна да располага со адекватно ниво на сопствени средства во зависност од природата, видот и обемот на финансиските активности и висината на ризиците кои произлегуваат од извршувањето на овие активности (адекватност на капиталот).

Банката е должна да работи на начин кој ќе овозможи постојано да биде способна и да ги исполни сите обврски (солвентност).

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот која не може да биде пониска од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. На овој износ НБРСМ има утврдено капитален додаток од 5,25%, со што минималното потребно ниво на капитал за 2024 година која банката беше должна да го одржува заради покривање на ризиците на кои е изложена изнесуваше 13,25%. Согласно одлуката од регулаторот за минималното потребно ниво на капитал коешто Банката треба да го одржува во 2025 година капиталниот додаток за 2025 година е зголемен за 0,25 базични поени и изнесува 5,50%. Согласно насоките во текот на 2025 година Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот од најмалку 13,50%.

Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал. При тоа основниот капитал се состои од редовен основен капитал (РОК) и додатен основен капитал (ДОК), а Банката е должна да одржува најмалку:

- Стапка на РОК во износ од 4,5% од активата пондерирана според ризиците, и
- Стапка на основниот капитал во износ од 6% од активата пондерирана според ризиците.

РОК вклучува капитални инструменти од РОК, премија од продажбата на капиталните инструменти, задолжителна општа резерва, зголемување на резервите врз основа на распределба на ревалоризациската резерва, задржана нераспоредена добивка којашто не е оптоварена со какви било идни обврски, која е искажана во билансот на Банката и е потврдена со одлука на Собранието на акционери на Банката, тековна добивка или добивка на крајот од годината, доколку се исполнети условите согласно регулативата, како и збирната сеопфатна добивка или загуба, која ги опфаќа останатите добивки или загуби кои не се прикажани во билансот на успех на Банката.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Одбитни ставки од РОК се загубата на крајот на годината или тековна загуба, нематеријалните средства, одложените даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на Банката, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од редовниот основен капитал (откупени сопствени акции), вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката коишто вештачки ги зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние кои се држат до пет дена, износот на одбитни ставки од додатниот основен капитал, што го надминува вкупниот износ на додатен основен капитал, вложувања во нефинансиски институции, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката, разлика помеѓу исправката на вредност и посебната резерва утврдена од страна на банката и потребниот износ на исправката на вредноста и посебната резерва, согласно со регулативата за кредитен ризик на НБРСМ.

ДОК вклучува капитални инструменти од ДОК, премија од капиталните инструменти од ДОК, хибридни инструменти.

Одбитни ставки од ДОК износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од додатниот основен капитал, вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена, износ на одбитни ставки од дополнителниот капитал, којшто го надминува вкупниот износ на дополнителен капитал, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката.

Дополнителниот капитал вклучува капитални инструменти од дополнителниот капитал, субординирани кредити и премија од капитални инструменти од дополнителниот капитал.

- Одбитни ставки од дополнителниот капитал се износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени инструменти од дополнителниот капитал, вклучувајќи ги и инструментите за кои банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Покрај законските барања за висината на адекватноста на капиталот, во Законот за банки предвидено е исполнување на капитални барања за дополнителни заштитни слоеви на капиталот. Основната причина за постоењето на заштитните слоеви на капиталот е да се овозможи зајакнување на солвентната позиција на банките и нивна поголема отпорност на непредвидени загуби во работењето. На тој начин се зајакнува и стабилноста и сигурноста на банкарскиот систем, но и на целокупниот финансиски систем. Станува збор за четири вида заштитни слоеви на капиталот:

- заштитен слој за зачувување на капиталот утврден на ниво од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Сите банки во земјата се должни постојано да го одржуваат заштитниот слој за зачувување на капиталот во висина од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Овој заштитен слој е пропишан со Законот за банките, се однесува на сите банки во земјата и за неговото воведување нема посебна методологија. Во текот на 2024 година, заштитниот слој за зачувување на капиталот изнесуваше 2,5% од активата пондерирана според ризиците;
- противцикличен заштитен слој на капиталот кој може да изнесува до 2,5% од активата пондерирана според ризиците, но и повеќе во зависност од други системски фактори/индикатори. Овој заштитен слој се воведува или зголемува во периоди на значаен кредитен раст, а се намалува или ослободува во периодите кога ќе се промени кредитниот циклус. НБРСМ е должна на квартална основа да ја утврдува потребната стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија и да ја објави нејзината висина, заедно со датумот на примена, доколку е таа поголема од 0%. Заклучно со 31.12.2024 година, противцикличниот заштитен слој за изложености во земјата изнесува 1,25% од активата пондерирана според ризиците, додека противцикличниот заштитен слој за изложености кон други земји се утврдува според висината на стапките што се утврдени од страна на надлежните органи на другите земји. Согласно донесените одлуки од Советот на НБРСМ за период од 01.01.2025 до 31.07.2025 утврдена е стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија во висина од 1,5% и од 01.08.2025 до 31.12.2025 во висина од 1,75% додека пак противцикличниот заштитен слој за изложености кон други земји останува да се утврдува според висината на стапките што се утврдени од страна на надлежните органи на другите земји;
- заштитен слој на капиталот за системски значајни банки кој може да се движи од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците. Целта на заштитниот слој на капиталот за системски значајни банки е да ја зголеми отпорноста на банките коишто се идентификувани како системски значајни банки на неочекувани шокови или загуби коишто можат да настанат во текот на нивното работење. НБРСМ врз основа на пропишаната методологија ги идентификува системски значајните банки и за истото соодветно известува. Во текот на 2024 година, заштитниот слој на капиталот за Банката како системски значајна банки изнесуваше 1,5%;
- системски заштитен слој на капиталот којшто може да се движи од 1% до 3% од активата пондерирана според ризиците и се воведува од страна на гувернерот на Народната банка заради ограничување на ризикот од нарушување на финансискиот систем или на домашната економија. Овој заштитен слој на капиталот може да биде различен за различни банки или групи банки. Во текот на 2024 година, НБРСМ нема утврдено системски заштитен слој на капиталот.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката, исто така, го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

3.1 Извештај за сопствените средства

Ред.бр.	Опис	2024	2023
A1.	Сопствени средства	17.895.019	15.357.968
A2.	Основен капитал	17.875.474	15.338.423
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	17.875.474	15.338.423
A3.1.	Позиции во РОК	17.943.305	15.385.774
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	14.076.910	12.846.910
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	306.309	306.309
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	2.083.698	1.202.682
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	1.414.908	1.045.938
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	61.480	(16.065)
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(67.831)	(47.351)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(44.550)	(47.351)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	(23.281)	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)
3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)

Ред.бр.	Опис	2024	2023
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
B4.1	Позиции во ДОК	-	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
B4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
B4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
B4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
B4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
B4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
B4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
B4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
B4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
B4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
B4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
B4.4.2.	Останато	-	-
B4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
C5.	Дополнителен капитал (ДК)	19.545	19.545
C5.1.	Позиции во ДК	19.545	19.545
C5.1.1.	Капитални инструменти од ДК		
C5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
C5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	19.545	19.545
C5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
C5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
C5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
C5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
C5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)**3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

Ред.бр.	Опис	2024	2023
C5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
C5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
C5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
C5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
C5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
C5.4.2.	Останато	-	-
C5.5.	Други позиции од ДК	-	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)
3.2 Извештај за стапката на адекватност на капиталот

Сопствени средства			
Ред.бр	Опис	2024	2023
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	84.598.164	75.777.932
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	6.767.853	6.062.235
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	1.874.580	3.672.567
4	Нето-позиција за злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	149.966	293.805
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	1.874.580	3.672.567
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	639.941	497.362
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап	-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	7.999.263	6.217.019
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ	-	-
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/ испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна	1.734	816
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во позицииво опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на други ризици	1.734	816
13	Актива пондерирана според други ризици	21.680	10.201
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	94.493.686	85.677.719
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	7.559.495	6.854.218
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	17.895.019	15.357.968
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	18,94%	17,93%

4. Известување според сегменти

Известувањето според сегментите се врши според оперативните сегменти на Банката.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Банката за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Надзорниот одбор на Банката, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Банката одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи на Банката;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка, или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Банката;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Банката.

За целите на финансиско известување, Банката групира два или повеќе сегменти во еден оперативен сегмент доколку тие оперативни сегменти се слични во однос на видот на производите и услугите, видот и групата на корисниците на производите и услугите и методите за дистрибуција и понуда на истите. На 31 декември 2024 и 2023 година Банката не изврши групирање на два или повеќе оперативни сегменти во еден.

Оперативните сегменти на Банката се еднакви на деловните линии пропишани со „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“ со примена на стандардизираниот пристап за потребите на утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик.

Банката обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Банката остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2024 и 2023 година не постојат значајни клиенти.

Географските подрачја според кои Банката известува се:

- земји-членки на Европската унија;
- други европски земји, надвор од Европската унија;
- земји надвор од Европа, членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)

А Оперативни сегменти

во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Финансиски институции	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2024 (тековна година)								
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.364.861	2.264.810	(148.826)	646.203	71.929	-	-	4.198.977
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	388.721	1.197.415	(695.439)	-	(24.919)	-	(8.812)	856.966
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	(957)	-	-	(957)
Нето-приходи од други финансиски инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	52.589	44.356	42.026	-	-	-	251.055	390.026
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	1.806.171	3.506.581	(802.239)	646.203	46.053	-	242.243	5.445.012
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(562.188)	(296.089)	242	(915)	(4.637)	-	(32.787)	(896.374)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	-	(294.479)	(294.479)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(1.351.920)	(168.795)	-	-	-	-	(683.821)	(2.204.536)
Вкупно расходи по сегмент	(1.914.108)	(464.884)	242	(915)	(4.637)	-	(1.011.087)	(3.395.389)
Финансиски резултат по сегмент	(107.937)	3.041.697	(801.997)	645.288	41.416	-	(768.844)	2.049.623
Данок од добивка								(196.526)
Добивка/(загуба) за финансиската година								1.853.097
Вкупна актива по сегмент	30.384.126	42.052.696	2.030.791	15.568.486	21.401.107	-	-	111.437.206
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	2.334.800	2.334.800
Вкупна актива	30.384.126	42.052.696	2.030.791	15.568.486	21.401.107	-	2.334.800	113.772.006
Вкупно обврски по сегмент	40.896.406	37.383.337	4.743.058	15	10.771.568	-	-	93.794.384
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	161.675	161.675
Вкупно обврски	40.896.406	37.383.337	4.743.058	15	10.771.568	-	161.675	93.956.059

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)

A Оперативни сегменти (продолжение)

во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Финансиски институции	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2023 (претходна година)								
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.397.135	1.947.846	(153.911)	383.136	(22.276)	-	-	3.551.930
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	331.235	1.057.637	(590.550)	-	(21.763)	-	(12.012)	764.547
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	5.833	-	-	5.833
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	43.181	41.936	16.061	-	2	-	311.201	412.381
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	1.771.551	3.047.419	(728.400)	383.136	(38.204)	-	299.189	4.734.691
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(911.283)	(175.302)	(190)	-	(199)	-	(38.781)	(1.125.755)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	(189)	(189)
Амортизација	-	-	-	-	-	-	(287.802)	(287.802)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(1.224.212)	(152.405)	-	-	-	-	(576.369)	(1.952.986)
Вкупно расходи по сегмент	(2.135.495)	(327.707)	(190)	-	(199)	-	(903.141)	(3.366.732)
Финансиски резултат по сегмент	(363.944)	2.719.712	(728.590)	383.136	(38.403)	-	(603.952)	1.367.959
Данок од добивка								(117.975)
Добивка/(загуба) за финансиската година								1.249.984
Вкупна актива по сегмент	25.740.308	36.847.304	2.662.796	10.924.642	19.602.933	-	-	95.777.983
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	2.309.667	2.309.667
Вкупна актива	25.740.308	36.847.304	2.662.796	10.924.642	19.602.933	-	2.309.667	98.087.650
Вкупно обврски по сегмент	33.272.013	30.322.459	4.899.098	-	12.558.417	-	-	81.051.987
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	380.363	380.363
Вкупно обврски	33.272.013	30.322.459	4.899.098	-	12.558.417	-	380.363	81.432.350

Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни коминтенти

Банката нема значајна концентрација на вкупни приходи и расходи по значајни клиенти.

4. Известување според сегменти (продолжение)

В Географски подрачја

				Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)		
				Останато	Неалоцирано	Вкупно
во илјади денари	Република Северна Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)		
2024 (тековна година)						
Вкупни приходи	7.401.743	56.703	16.499	392	-	7.475.412
Вкупна актива	108.096.869	1.907.955	3.753.351	13.590	241	113.772.006
2023 (претходна година)						
Вкупни приходи	6.238.860	15.339	19.011	246	-	6.273.541
Вкупна актива	91.497.953	3.731.671	2.853.247	4.509	270	98.087.650

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски
A. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	тековна година 2024		претходна година 2023	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	22.633.150	22.633.150	21.266.101	21.266.101
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	71.755.709	71.755.709	62.022.363	62.022.363
Вложувања во хартии од вредност	14.207.076	14.207.076	9.662.475	9.662.475
Вложувања во придружени друштва	1.368.843	1.368.843	1.368.843	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	1.363.536	1.363.536	1.333.403	1.333.403
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	6.785.121	6.785.121	8.600.729	8.600.729
Депозити на други комитенти	81.494.628	81.494.628	66.676.024	66.676.024
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	4.246.870	4.246.870	4.549.751	4.549.751
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	90.688	90.688	62.719	62.719
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	785.441	785.441	1.133.007	1.133.007

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, ностро сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРСМ кои достасуваат на краток рок.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**A. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****Кредити на и побарувања од други комитенти**

Кредитите на и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на банката во најголем дел се со прилагодлива каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Банката обезбедува кредити финансирани од кредитни линии преку Развојната банка на Северна Македонија (РБСМ), и истите се пласираат на пазарот и од други банки под истите услови како во Банката. Нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки. Исто така, Банката одобрува кредити на население со фиксни каматни стапки во првите години од кредитот. Производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот, и нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат должнички хартии од вредност, кои се чуваат до достасување прикажани според амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка и средства расположливи за продажба прикажани според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се утврдува според котирана пазарна цена на активен пазар или објавени цени достапни на берза, дилер или брокер. Во случаи кога овие информации не се достапни, објективната вредност се проценува според: информации за постигнатите цени на скорешни, нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени и доброволни странки; применување на тековната пазарна цена на друг инструмент кој е во суштина ист; анализа на дисконтирани парични текови и други алтернативни модели за определување на цената.

За должничките хартии од вредност кои се чуваат до доспевање објективната вредност се утврдува со користење техники на дисконтирање парични текови со актуелна крива на принос на примарниот пазар на должнички хартии од вредност, за должнички хартии од вредност со слична преостаната рочност.

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат износ од 34.708 илјади денари (2023: 34.708 илјади денари) кои се однесуваат на вложувања за кои не постои активен пазар и нема скорешни трансакции кои би можеле да се применат во одредувањето на објективната вредност. Истите учествуваат со само 0.24% (2023: 0.36%) во вкупните вложувања и се искажуваат по нивната набавна вредност.

Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Депозити на банките

Поради незначителниот ризик од промена на вредност и краткиот рок на достасување, објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е еднаква со нивната сметководствена вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****Депозити на други комитенти**

Објективната вредност на депозитите по видување, како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Од вкупните депозити на други комитенти, износот на орочени депозити со фиксна каматна стапка изнесува 35.222.774 илјади денари (2023: 28.443.817 илјади денари). Фиксните каматни стапки во најголем дел се однесуваат на орочени депозити над една година (31.063.118 илјади денари), кои започнаа да се применуваат од 1 јули 2017 година, а производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот. Оттука, овие каматни стапки може да се смета дека се пазарни, поради што објективната вредност на овие депозити е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

во илјади денари

31 декември 2024 (тековна година)

Финансиски средства мерени по објективна вредност

Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба

Вкупно

Финансиски обврски мерени по објективна вредност

Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Вкупно

31 декември 2023 (претходна година)

Финансиски средства мерени по објективна вредност

Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба

Вкупно

Финансиски обврски мерени по објективна вредност

Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Вкупно

Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
23,1	4.821.192	9.357.267	28.617	14.207.076
	4.821.192	9.357.267	28.617	14.207.076
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
21	-	-	-	-
	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
23,1	2.352.711	7.281.147	28.617	9.662.475
	2.352.711	7.281.147	28.617	9.662.475
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
21	-	-	-	-
	-	-	-	-

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Банката ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 14.439.888 илјади денари (2023: 9.662.475 илјади денари) вклучуваат вложување во Државни обврзници во износ од 12.635.131 илјади денари (2023: 7.424.777 илјади денари) и Државни записи во износ од 1.770.049 илјади денари (2023: 2.202.990 илјади денари), додека износот од 34.708 илјади денари (2023: 34.708 илјади денари) преставува вложување во сопственички акции.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)
Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)
Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2024		претходна година 2023	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
	-	-	-	-

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

во илјади денари		Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)		-	-	28.617	28.617	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:		-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)		-	-	28.617	28.617	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2023 (претходна година)		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)		-	-	28.617	28.617	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:		-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)		-	-	28.617	28.617	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2024 (тековна година)		-	-	-	-	-	-	-

6. Нето-приходи/(расходи) од камата

А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	242.781	161.015
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	4.406.257	3.828.983
Вложувања во хартии од вредност	555.152	310.167
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	72.688	22.228
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	5.276.878	4.322.393
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	21.048	39.160
Депозити на други комитенти	950.791	606.533
Издадени должнички хартии од вредност		
Обврски по кредити	106.062	124.770
Субординирани обврски		
Останати обврски	-	-
Вкупно расходи за камата	1.077.901	770.463
Нето-приходи/(расходи) од камата	4.198.977	3.551.930

6. Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	2.591.069	2.165.697
Држава	527.637	310.167
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	50	39
Банки	242.780	161.015
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	3.424
Домаќинства	1.811.133	1.653.524
Нерезиденти	31.521	6.299
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	72.688	22.228
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	5.276.878	4.322.393
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	305.538	209.075
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	11.015	8.356
Банки	89.554	110.555
Останати финансиски друштва (небанкарски)	148.826	157.335
Домаќинства	478.295	261.109
Нерезиденти	44.673	24.033
Вкупно расходи за камата	1.077.901	770.463
Нето-приходи/(расходи) од камата	4.198.977	3.551.930

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести
А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	107.107	103.908
Платен промет		
во земјата	351.195	330.916
со странство	194.489	169.240
Акредитиви и гаранции	146.936	119.653
Брокерско работење	78	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	2.403	2.629
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
VISA – надомест	13.126	14.882
Master	66.575	60.300
Провизии за трансакции на ПОС	491.776	422.959
Провизии за трансакции на АТМ	93.138	37.158
Провизии од картично работење	88.681	81.316
Електронско банкарство	74.275	59.805
Работење со Пошта	63.426	63.764
Приходи од осигурување	85.888	42.637
Трезорско работење	29.468	22.324
Други останати приходи од провизии и надомести	904	1.443
Вкупно приходи од провизии и надомести	1.809.465	1.532.934
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	16.496	17.785
Платен промет		
во земјата	85.981	80.008
со странство	68.932	54.132
Акредитиви и гаранции	2.719	1.902
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	-	-
VISA – надомест	284.242	250.136
Master – надомест	483.980	355.575
Трезорско работење	9.523	8.320
Други останати расходи за провизии и надомести	626	529
Вкупно расходи за провизии и надомести	952.499	768.387
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	856.966	764.547

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)**Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2024	претходна година 2023
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	1.200.059	1.055.688
Држава	46	66
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	3.322	3.696
Банки	48.555	35.178
Останати финансиски друштва (небанкарски)	8.679	8.512
Домаќинства	383.511	327.018
Нерезиденти	165.293	102.776
Вкупно приходи од провизии и надомести	1.809.465	1.532.934
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	20.516	21.964
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	61.438	52.279
Останати финансиски друштва (небанкарски)	39.054	36.544
Нерезиденти	831.491	657.600
Вкупно расходи за провизии и надомести	952.499	768.387
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	856.966	764.547

8. Нето приходи од тргување

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	(957)	5.833
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	(957)	5.833

9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	245.400	248.389
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(1.943)	123
останати курсни разлики, на нето-основа	(12.278)	(19.337)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	231.179	229.175

11. Останати приходи од дејноста

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	1.745
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-
Капитална добивка од продажбата на:	
недвижности и опрема	76.772
нематеријални средства	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	3.188
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-
Приходи од кирии	939
Приходи од добиени судски спорови	109
Наплатени претходно отпишани побарувања	66.120
Ослободување на резервирања за:	
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-
пензии и други користи за вработените	-
преструктурирања	-
неповолни договори	-
останати резервирања - од превземени средства	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста):	
Приход од наплатено осигурување по основ на штета	2.327
Виза/Мастер кампањи	16.800
Приход од продажба на меници	415
Рефундирање на телефонски трошоци	132
Транспорт на пари	4.647
Приходи од проверка во Македонско Кредитно Биро	3.669
Други останати приходи	6.343
Вкупно останати приходи од дејноста	183.206
158.847	183.206

12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа

во илјади денари		Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
2024 (тековна година)											
Исправка на вредноста и посебна резерва											
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва		-	7.444.798	1.861	-	6.793	31.999	19.483	7.504.934	347.197	7.852.131
(Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)		-	(6.612.052)	(936)	-	(2.393)	(5.737)	(19.621)	(6.640.739)	(315.018)	(6.955.757)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		-	832.746	925	-	4.400	26.262	(138)	864.195	32.179	896.374
2023 (претходна година)											
Исправка на вредноста и посебна резерва											
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва		-	2.790.542	-	-	2.368	18.135	18.211	2.829.256	151.867	2.981.123
(Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)		-	(1.712.952)	-	-	(1.979)	(12.975)	(15.859)	(1.743.765)	(111.604)	(1.855.369)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		-	1.077.590	-	-	389	5.160	2.352	1.085.491	40.263	1.125.754

При подготовка на белешка 12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа, во 2023 година дополнувањето и ослободувањето беа прикажани на ниво на сметководствено konto, додека во 2024 година начинот на прикажување е променет и позициите се прикажани на ниво на партија и следствено е корегирano и во претходната година.

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

	во илјади денари					
	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*
2024 (тековна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
2023 (претходна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	189	-	-	189
	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	189	-	-	189

14. Трошоци за вработените

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
Краткорочни користи за вработените	
Плати	738.769
Задолжителни придонеси за социјално, здравствено, пензиско осигурување и останато осигурување	647.467
Краткорочни платени отсуства	288.237
Трошоци за привремено вработување	252.296
Удел во добивката и награди	645
Немонетарни користи	885
	-
	-
	-
	40.166
1.078.298	940.814
Користи по престанокот на вработувањето	
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-
Користи при пензионирањето	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-
	-
	-
Користи поради престанокот на вработувањето	
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените):	-
	-
	42.854
	42.078
Вкупно трошоци за вработените	1.121.152
	982.892

15. Амортизација

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
Амортизација на нематеријалните средства	
Интерно развиен софтвер	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	49.469
Други интерно развиени нематеријални средства	-
Други нематеријални средства	26.089
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	12.794
96.384	88.352
Амортизација на недвижностите и опремата	
Градежни објекти	52.353
Транспортни средства	1.470
Мебел и канцелариска опрема	7.216
Останата опрема	113.212
Други ставки на недвижностите и опремата	6.193
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	19.006
198.095	199.450
Вкупно амортизација	287.802

16. Останати расходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	52.173	41.265
Премии за осигурување на депозитите	92.817	80.130
Премии за осигурување на имотот и на вработените	62.499	46.762
Материјали и услуги	424.305	374.180
Административни и трошоци за маркетинг	171.618	142.804
Останати даноци и придонеси	15.871	20.903
Трошоци за кирии	99.742	88.196
Трошоци за судски спорови	6.282	327
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	81.239	96.390
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	9.438	11.183
Други резервирања, на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста):	-	-
Транспорт на пари	43.360	37.376
Архивирање на документација	10.626	10.248
Расход од затворени кредити пред доспевање	151	1.299
Други останати расходи	13.263	19.032
Вкупно останати расходи од дејноста	1.083.384	970.095

17. Данок на добивка

А Расходи/приходи за тековен и одложен данок

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
Тековен данок на добивка	
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	196.526
Корекции за претходни години	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-
Останато	-
196.526	117.975
Одложен данок на добивка	
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-
Промени во даночната стапка	-
Воведување нови даноци	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-
Останато	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	196.526
	117.975

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
Тековен данок на добивка	
Признаен во билансот на успех	196.526
Признаен во капиталот и резервите	-
196.526	117.975
Одложен данок на добивка	
Признаен во билансот на успех	-
Признаен во капиталот и резервите	23.281
	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	219.907
	117.975

17. Данок на добивка (продолжение)**Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка**

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2024		претходна година 2023	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		2.049.623		1.367.959
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10%	204.962	10%	136.796
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	0,58%	11.818	0.99%	13.550
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-0,99%	(20.254)	(2.37%)	(32.371)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		196.526		117.975
Просечна ефективна даночна стапка	9,59%		8.62%	

Согласно Законот за данокот на добивка што се применува за фискалните 2024 и 2023 година, основа за оданочување претставува остварената бруто добивка (разлика помеѓу вкупните приходи и расходи) зголемена за одредени трошоци кои не се даночно признати, или намалена за одредени приходи, инвестиции и слично, кои не се предмет на оданочување.

Согласно претходно важечкиот Закон за данок на добивка, акумулираната нераспределена добивка за периодот од 2009 до 2013 година е предмет на оданочување во моментот на нејзина распределба.

17. Данок на добивка (продолжение)

В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2024			претходна година 2023		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

18. Парични средства и парични еквиваленти

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Парични средства во благајна	2.337.359	1.962.544
Сметка и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	11.341.592	8.399.868
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	600.574	214.735
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	239	73.103
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	1.359.470	1.262.166
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	1.838.701	4.463.654
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	138	2.531
(Исправка на вредноста)	(5.257)	(616)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	17.472.816	16.377.985
Задолжителни депозити во странска валута	4.957.558	4.328.998
Ограничени депозити за Мастеркард и Виза	202.798	183.183
Резервен гарантен фонд - КИБС	-	376.197
(Исправка на вредноста)	(22)	(262)
Вкупно	22.633.150	21.266.101

Ограничените депозити за Мастеркард и Виза се однесуваат на средства на тековна сметка во странска банка која е ограничена и служи за обезбедување на побарувањата од страна на МАСТЕРКАРД во износ од 149.710 илјади денари (2023: 135.373 илјади денари) и ВИЗА во износ од 53.088 илјади денари (2023: 47.810).

Износот од 4.957.558 илјади денари се однесува на обврската по задолжителна резерва во странска валута која се издвојува во согласност со регулатива на НБРСМ во која во текот на годината се направија измени во насока на зголемување на обврската за задолжителна резерва во евра (2023: 4.328.998 илјади денари).

Со последните измени на Одлуката на НБРСМ за начинот на пресметката на задолжителната резерва (ЗР), средствата од резервниот гарантен фонд кои Банката ги чува на посебна сметка во КИБС од 2024 година повеќе не се вклучуваат во пресметката на исполнување на просечната дневна состојба во НБРСМ. Врз основа на измените на Правилата за работа на платниот систем КИБС, Банката како учесник во платниот систем КИБС, има можност да врши поврат на средствата од фондот на сметката на Банката во НБРСМ а на почетокот на наредниот работен ден да го уплати неопходниот износ на сметката во КИБС. Врз основа на овие промени, состојбата на позицијата Ограничени депозити е нула во 2024 година.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***18. Парични средства и парични еквиваленти (продолжение)**

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	879	-	-	879	499	-	-	499
Исправка на вредноста за годината				-				
дополнителна исправка на вредноста	6.793			6.793	2.369	-	-	2.369
(ослободување на исправката на вредноста)	(2.393)			(2.393)	(1.979)	-	-	(1.979)
Трансфер во:				-				-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики				-	(10)	-	-	(10)
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	5.279	-	-	5.279	879	-	-	879

19. Средства за тргување

А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
Хартии од вредност за тргување	
Должнички хартии од вредност за тргување	-
Благајнички записи за тргување	-
Државни записи за тргување	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
-	-
Котирани	-
Некотирани	-
Сопственички инструменти за тргување	-
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
-	-
Котирани	-
Некотирани	-
Деривати за тргување	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-
-	-
Кредити и побарувања	
Кредити на и побарувања од банки	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-
-	-
Вкупно средства за тргување	-

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари		
	тековна година 2024	претходна година 2023
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		во илјади денари			
		тековна година 2024		претходна година 2023	
		дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
A	Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A.					
1	<i>според видот на променливата</i>				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.					
2	<i>според видот на заштита од ризик</i>				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

22. Кредити и побарувања**22.1 Кредити на и побарувања од банки**

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2024		претходна година 2023		
Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Кредити на банки				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	-	-

На 31 декември 2024 година, Банката нема дадени кредити на банки и нема побарувања од банки (2023: нема).

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.1 Кредити на и побарувања од банки (продолжение)

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината				-				-
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

во илјади денари				
тековна година 2024		претходна година 2023		
Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	7.651.204	35.007.559	6.609.270	30.574.512
побарувања врз основа на камати	239.455	-	238.874	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	680	-	755	-
побарувања врз основа на камати	5	-	5	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
станбени кредити	90.562	11.365.986	33.590	9.554.909
потрошувачки кредити	803.830	16.351.224	406.998	13.854.930
автомобилски кредити	344	27.344	(117)	34.300
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	1.244.639	9.532	1.289.593	8.430
други кредити	880.894	63.523	857.525	55.003
побарувања врз основа на камати	132.849	-	173.727	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	38.257	103.924	101.980	62.045
побарувања врз основа на камати	112	-	152	-
Тековна достасаност	7.789.987	(7.789.987)	5.433.201	(5.433.201)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	18.872.818	55.139.105	15.145.553	48.710.928
(Исправка на вредноста)	(1.466.714)	(789.498)	(1.117.717)	(716.402)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	17.406.102	54.349.607	14.027.837	47.994.526

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)

А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжение)

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	165.435	645.066	1.023.620	1.834.121	96.922	323.193	514.230	934.345
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	1.049.570	2.149.261	4.245.967	7.444.798	379.837	1.229.224	1.181.481	2.790.542
(ослободување на исправката на вредноста)	(975.047)	(2.179.594)	(3.457.411)	(6.612.052)	(311.482)	(907.333)	(494.137)	(1.712.952)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	79.882	(77.453)	(2.429)	-	27.151	(26.779)	(371)	-
- исправка на вредноста за Група 2	(8.284)	136.700	(128.416)	-	(16.690)	19.820	(3.130)	-
- исправка на вредноста за Група 3	(3.878)	(204.913)	208.791	-	(1.177)	(56.400)	57.577	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)				-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики			(147)	(147)	158	(018)	(300)	(160)
(Отпишани побарувања)			(410.507)	(410.507)	-	-	(177.654)	(177.654)
Состојба на 31 декември	239.958	614.733	1.401.522	2.256.213	165.435	645.066	1.023.620	1.834.121

Во согласност со Одлуката за управување со кредитниот ризик која стапи на сила од 1 јули 2019 година, Банката изврши задолжителен пренос на сметките на вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога Банката беше должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва од 100%. Поголемиот износ во линијата на отпишани побарувања произлегуваат од таа основа.

22. Кредити и побарувања (продолжение)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2024	претходна година 2023
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	1.531.860	1.259.226
државни хартии од вредност		-
државни безусловни гаранции		-
банкарски гаранции	2.986.970	1.004.018
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	9.597.885	7.499.670
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	2.052.084	1.836.938
Гаранции од физички лица	2.419.688	2.560.718
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	17.508.386	14.746.922
имот за вршење дејност	19.554.074	18.003.720
Залог на подвижен имот	4.785.072	2.714.587
Останати видови обезбедување	1.774.676	1.919.135
Необезбедени	9.545.014	10.477.429
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	71.755.709	62.022.363

23. Вложувања во хартии од вредност**23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба****А Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент**

во илјади денари		
	тековна година 2024	претходна година 2023
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	1.765.309	2.202.990
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	12.407.059	7.424.777
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	14.172.368	9.627.767
Котирани	4.821.192	-
Некотирани	9.351.176	9.627.767
Сопственички инструменти		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	34.708	34.708
	34.708	34.708
Котирани	223	223
Некотирани	34.485	34.485
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба	14.207.076	9.662.475

Од прикажаната структура на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент: нивниот рок на доспевање и применета каматна стапка е прикажано подолу.

	Рок на доспевање	Каматна стапка (%)
Обврзници издадени од државата	27.01.2025-14.11.2039	0.9 - 6.15
Државни записи	08.01.2025-24.12.2025	3.8 - 4.1

Вложувањата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 34.708 илјади денари (2023: 34.708 илјади денари) вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Банката учествува со не повеќе од 10% во основната главнина на финансиски и нефинансиски друштва.

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста	1.861	-	-	1.861	-	-	-	-
(Трансфер во резерви)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	(936)	-	-	(936)	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)								
Состојба на 31 декември	925	-	-	925	-	-	-	-

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)**23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување (продолжение)**

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***24. Вложувања во подружници и придружени друштва****А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

			во %			
Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
			тековна година	претходна година	тековна година	претходна година
			2024	2023	2024	2023
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ - подружница	Република Северна Македонија		100%	100%	100%	100%

Б Финансиски информации за придружените друштва

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/(загуба) за финансиската година
тековна година 2024	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
претходна година 2023	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Надзорниот Одбор на Банката во јануари 2023 година донесе Одлука за Докапитализација на Подружницата за нови 4 милиони евра. Надзорниот Одбор на Халк Осигурување донесе Одлука за задолжување преку субординиран долг во износ од 4 милиони евра, која се реализираше со постигнување на Договор за субординиран долг со Халк Банка АД Скопје на датум 03.02.2023. Докапитализацијата на подружницата се изврши во април 2023, по претходна трансформација на субординираниот долг од 4 милиони евра во капитал. Заклучно со јуни 2023 вкупниот влог изнесува 1.184.338 илјади денари.

Истата година беше спроведена уште една докапитализација преку издавање на 9-та емисија акции во износ од 184.504.800 МКД (3 милиони ЕУР). Трансформацијата на докапитализацијата во влог беше извршена на 11.12.2023 година. Заклучно со 31.12.2023 година вкупниот влог изнесува 1.368.843 илјади денари. Во текот на 2024 година, немаше промени во вкупниот влог на Халк Осигурување АД Скопје

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

25. Останати побарувања

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Побарувања од купувачите	33.405	27.428
Однапред платени трошоци	84.773	87.170
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	48.731	38.185
Побарувања од вработените	451	2.609
Аванси за нематеријални средства	48.780	33.420
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	-	-
<i>Побарувања од други банки по основ на трансакции со Мастеркард</i>	151.014	298.149
<i>Побарувања од други банки по основ на трансакции со Виса</i>	304.041	433.051
<i>Побарувања од други банки за порамнување од картично работење</i>	275.236	153.500
<i>Однапред исплатени пензии</i>	453.351	346.944
<i>Вестерн Унион</i>	787	948
<i>Залихи</i>	27.963	14.269
<i>Побарувања по основ судски такси</i>	8.187	6.134
<i>Останато</i>	104.992	50.787
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	1.541.711	1.492.595
(Исправка на вредноста)	(38.849)	(20.122)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	1.502.862	1.472.473

Однапред исплатените пензии во износ од 453.351 илјади денари (2023: 346.944 илјади денари) се однесуваат на декемвриска исплата на пензии во 2024 година од средства на Банката, а кои се наплатени од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија на 2 јануари 2025(2023: 3 јануари 2024 година).

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***25. Останати побарувања (продолжение)**

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	394	2.559	17.170	20.123	587	550	14.149	15.286
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	1.562	8.536	41.384	51.482	1.757	4.455	30.134	36.346
(ослободување на исправката на вредноста)	(1.373)	(9.667)	(14.317)	(25.357)	(1.952)	(2.446)	(24.436)	(28.834)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	153	(137)	(17)	-	103	(39)	(64)	-
- исправка на вредноста за Група 2	(8)	35	(26)	-	(235)	299	(64)	-
- исправка на вредноста за Група 3	(1)	(112)	114	-	(3)	-	3	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)				-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	1		2	3	2			2
(Отпишани побарувања)			(7.402)	(7.402)			(2.677)	(2.677)
Состојба на 31 декември	584	1.428	36.835	38.849	394	2.559	17.170	20.123

Во согласност со Одлуката за управување со кредитниот ризик која стапи на сила од 1 јули 2019 година, Банката изврши задолжителен пренос на сметките на вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога Банката беше должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва од 100%. Поголемиот износ во линијата на отпишани побарувања произлегуваат од таа основа.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

26. Заложени средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
Должнички хартии од вредност	-
Сопственички инструменти	-
Кредити на и побарувања од банки	-
Кредити на и побарувања од други клиенти	-
Останати побарувања	-
Вкупно заложени средства	-

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	5.570	2.309	-	2.802	581	11.262
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	(4.993)	-	-	-	-	(4.993)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	577	2.309	-	2.802	581	6.269
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	577	2.309	-	2.802	581	6.269
преземени во текот на годината	-	-	-	24.199	-	24.199
(продадени во текот на годината)	(577)	-	-	-	-	(577)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	2.309	-	27.001	581	29.891
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	5.381	2.309	-	2.802	581	11.073
загуба поради оштетување во текот на годината	189	-	-	-	-	189
(продадени во текот на годината)	(4.993)	-	-	-	-	(4.993)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	577	2.309	-	2.802	581	6.269
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	577	2.309	-	2.802	581	6.269
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	4.840	-	4.840
(продадени во текот на годината)	(577)	-	-	-	-	(577)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	2.309	-	7.642	581	10.532
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2023 (претходна година)	189	-	-	-	-	189
на 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	19.359	-	19.359

Со состојба 31.12.2024 согласно последните проценки со кои располага Банката, објективната вредност на преземениот имот изнесува 19.359 илјади денари.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

28. Нематеријални средства**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

<i>во илјади денари</i>	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	418.480	-	193.947	71.167	-	683.594
зголемувања преку нови набавки	-	51.314	-	19.665	15.065	-	86.044
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	469.794	-	213.612	86.232	-	769.638
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	-	469.794	-	213.612	86.232	-	769.638
зголемувања преку нови набавки	-	33.097	-	20.932	13.316	-	67.345
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	502.891	-	234.544	99.548	-	836.983
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	303.977	-	140.472	62.810	-	507.259
амортизација за годината	-	49.469	-	26.089	12.794	-	88.352
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	353.446	-	166.561	75.604	-	595.611
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	-	353.446	-	166.561	75.604	-	595.611
амортизација за годината	-	56.474	-	23.733	16.177	-	96.384
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	409.920	-	190.294	91.781	-	691.995
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	114.503	-	53.475	8.357	-	176.335
на 31 декември 2023 (претходна година)	-	116.349	-	47.051	10.627	-	174.027
на 31 декември 2024 (тековна година)	-	92.971	-	44.250	7.767	-	144.988

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

28. Нематеријални средства

Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

во илјади денари
Сегашна
сметководствена
вредност на:
на 31 декември 2023
(претходна година)
на 31 декември 2024
(тековна година)

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2024 година Банката нема заложено нематеријални средства како обезбедување на обврските на Банката (на 31 декември 2023: нема).

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

29. Недвижности и опрема**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

во илјади денари		Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижности те и опремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност										
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)		-	2.131.161	36.243	120.806	987.462	78.952	20.554	231.287	3.606.465
Зголемувања		-	103.238	7.146	1.735	70.987	18.132	9.172	6.309	216.719
зголемувања преку деловни комбинации		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	(127.280)	-	-	(5.645)	-	-	-	(132.925)
(отуѓувања преку деловни комбинации)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)		-	2.107.119	43.389	122.541	1.052.804	97.084	29.726	237.596	3.690.259
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)		-	2.107.119	43.389	122.541	1.052.804	97.084	29.726	237.596	3.690.259
Зголемувања		-	41.492	-	5.007	89.620	24.030	73.241	25.516	258.906
зголемувања преку деловни комбинации		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	-	(31.355)	-	(48.192)	(59)	(65.428)	-	(145.034)
(отуѓувања преку деловни комбинации)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)		-	2.148.611	12.034	127.548	1.094.232	121.055	37.539	263.112	3.804.131
Амортизација и оштетување										
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)		-	315.129	34.165	95.742	722.467	43.816	-	172.156	1.383.475
амортизација за годината		-	52.353	1.470	7.216	113.212	6.193	-	19.006	199.450
загуба поради оштетување во текот на годината		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	(8.389)	-	-	(5.645)	-	-	-	(14.034)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)		-	359.093	35.635	102.958	830.034	50.009	-	191.162	1.568.891
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)		-	359.093	35.635	102.958	830.034	50.009	-	191.162	1.568.891
амортизација за годината		-	54.115	2.468	7.275	106.072	9.036	-	19.129	198.095
загуба поради оштетување во текот на годината		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	-	(31.355)	-	(48.193)	(45)	-	-	(79.593)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)		-	413.208	6.748	110.233	887.913	59.000	-	210.291	1.687.393
Сегашна сметководствена вредност										
на 1 јануари 2023 (претходна година)		-	1.816.032	2.078	25.064	264.995	35.136	20.554	59.131	2.222.990
на 31 декември 2023 (претходна година)		-	1.748.026	7.754	19.583	222.770	47.075	29.726	46.434	2.121.368
на 31 декември 2024 (тековна година)		-	1.735.403	5.286	17.315	206.319	62.055	37.539	52.821	2.116.738

29. Недвижности и опрема (продолжение)

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

во илјади денари Сегашна сметководствена вредност на:	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
на 31.12.2023	-	715	-	-	-	-	-	-	715
на 31.12.2024	-	677	-	-	-	-	-	-	677

На 31 декември 2024 година, Банката не располага со еден имотен лист за деловен простор со нето сегашна вредност од 677 илјади денари (2023: 715 илјади). Агенцијата за катастар за недвижности е задолжена од страна на Министерството за финансии за утврдување на сопственоста на имотот и негов упис во катастарот на недвижност.

На 31 декември 2024 година Банката нема заложено недвижности и опрема како обезбедување на обврските на Банката (на 31 декември 2023: нема) и нема преземени обврски за набавка на недвижности и опрема.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски**30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

Побарувања за данок на добивка (тековен)
 Обврски за данок на добивка (тековен)

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
90.688	62.719

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

во илјади денари	тековна година 2024			претходна година 2023		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	23.281	-	23.281	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	23.281	-	23.281	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	23.281	-	23.281	-	-	-

Б Непризнаени одложени даночни средства

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжение)**30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)****В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината**

во илјади денари	Состојба на 1 јануари	Признаени во текот на годината во:		Состојба на 31 декември
		Билансот на успех	Капиталот	
претходна година 2023				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2024				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	23.281	23.281
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	23.281	23.281

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Нематеријални средства
Недвижности и опрема
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-

Група на средства за отуѓување

Финансиски средства	
Нематеријални средства	
Недвижности и опрема	
Вложувања во придружените друштва	
Побарувања за данок на добивка	
Останати средства	
Вкупно група на средства за отуѓување	

[illegible]

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

32. Обврски за тргување

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
<i>Депозити на банки</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
	-
<i>Депозити на други комитенти</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>	
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	
	-
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-
	-
Вкупно обврски за тргување	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари				
тековна година 2024		претходна година 2023		
сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>				
Останати финансиски обврски	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање				
-	-	-	-	-

**Движење на промените во кредитната
способност на банката, за финансиски обврски
кои се мерат по објективна вредност**

Состојба на 1 јануари -

Признаено во Останата сеопфатна добивка за
годината -

(Трансфер во други резервни фондови) -

Состојба на 31 декември -

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-
-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***34. Депозити****34.1 Депозити на банки**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2024		претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки				
домашни банки	71.886	-	41.722	-
странски банки	1.208.594	-	1.809.502	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	584.203	-	596.502	-
странски банки	4.919.600	-	6.149.500	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	610	-	610	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	114	-	134	-
странски банки	114	-	2.759	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	6.785.121	-	8.600.729	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***34. Депозити (продолжение)****34.2 Депозити на други комитенти**

во илјади денари				
тековна година 2024		претходна година 2023		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	22.520.749	-	17.841.763	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	1.837.737	7.981.930	1.740.338	5.405.739
Ограничени депозити	749.255	1.062.334	731.547	1.486.773
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	55.304	-	40.283	-
	25.163.045	9.044.264	20.353.931	6.892.512
Држава				
Тековни сметки	211.302	-	197.512	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	211.302	-	197.512	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	670.924	-	737.440	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	93.919	279.889	6.638	387.761
Ограничени депозити	719	2.176	309	2.704
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	5.825	-	2.386	-
	771.387	282.065	746.773	390.465
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	284.238	-	194.745	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	2.057.081	1.573.835	527.173	3.053.709
Ограничени депозити	3.334	142.687	-	136.777
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	28.604	-	39.276	-
	2.373.257	1.716.522	761.194	3.190.486
Домаќинства				
Тековни сметки	15.892.219	-	13.223.173	-
Депозити по видување	1.800.034	-	1.571.891	-
Орочени депозити	1.465.424	19.144.159	2.843.916	13.665.696
Ограничени депозити	96.296	1.068.383	77.666	1.036.459
Останати депозити	16.589	-	16.589	-
Обврски врз основа на камати за депозити	377.082	-	186.789	-
	19.647.644	20.212.542	17.920.024	14.702.155
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	466.076	-	296.164	-
Депозити по видување	2.169	-	2.169	-
Орочени депозити	598.031	936.699	32.767	1.136.758
Ограничени депозити	47.907	20.008	14.702	37.636
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	1.708	-	776	-
	1.115.891	956.707	346.578	1.174.394
Тековна достасаност	18.123.328	(18.123.328)	11.753.703	(11.753.703)
Вкупно депозити на други комитенти	67.405.856	14.088.772	52.079.715	14.596.309

35. Издадени должнички хартии од вредност

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2024	претходна година 2023
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

36. Обврски по кредити**А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2024		претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
<i>резиденти</i>				
Обврски по кредити	-	3.879.906	-	3.860.028
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	5.680	-	16.822	-
<i>нерезиденти</i>				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	360.537	-	671.028
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	747	-	1.873	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	733.539	(733.539)	949.618	(949.618)
Вкупно обврски по кредити	739.966	3.506.904	968.313	3.581.438

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

36. Обврски по кредити (продолжение)**Б Обврски по кредити според кредитодавателот****домашни извори:**Развојна банка на Северна Македонија
(РБСМ)**странски извори:**European Foundation for Southeastern Europe
(EFSE)
Green for Growth Fund (GGF)

Тековна достасаност

Вкупно обврски по кредити

во илјади денари			
тековна година 2024		претходна година 2023	
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
5.680	3.879.906	16.822	3.860.028
5.680	3.879.906	16.822	3.860.028
747	360.537	1.606	578.778
-	-	267	92.250
747	360.537	1.873	671.028
733.539	(733.539)	949.618	(949.618)
739.966	3.506.904	968.313	3.581.438

Банката има засновано залог на побарувања во форма на нотарски акт во корист на Развојна банка на Северна Македонија (РБСМ) по договори за подкредит со крајни корисници одобрени од кредитните линии на ЕИБ 4, 5, Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на развојот на микро, мали и средни претпријатија, поддршка на извозот и за трајни обртни средства, Рамковниот договор за кредитирање на проекти за дигитализација и дигитална трансформација, енергетска ефикасност и за обновливи извори на енергија и Рамковен договор за учество во кредитната линија за поддршка на зелени и општествено одговорни инвестиции со средства обезбедени од Француската агенција за развој.

Обврска на Банката е побарувањата со кои се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на РБСМ.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Банката, РБСМ би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Банката од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти.

Услови за отплата на обврските

Кредитодавател	Обезбедување	Валута	Каматна стапка	Година на достасување
РБСМ	Меници+Меници во форма на Нотарски акт + залог на побарувања од клиентите	ЕУР	Од 0% до 1%+3 мес. ЕУРИБОР	2025 - 2038
EFSE	Необезбеден кредит	ЕУР	2,30%+ 6 month EURIBOR	2026 - 2027

За кредиторите ЕФСЕ и ГГФ има утврдени ковенанти и Банката е усогласена со состојба 31.12.2023, додека со состојба 31.12.2024 има утврдени ковенанти и Банката е усогласена за кредиторот ЕФСЕ

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

37. Субординирани обврски

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
Обврски по субординирани депозити (наведете ги поединечно:)	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
Обврски врз основа на камати	-
-	-
Обврски по субординирани кредити (наведете ги поединечно:)	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
Обврски врз основа на камати	-
-	-
Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност (наведете ги поединечно:)	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
Обврски врз основа на камати	-
-	-
Откупливи приоритетни акции	-
-	-
Вкупно субординирани обврски	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***38. Посебна резерва и резервирања**

<i>во илјади денари</i>	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	52.598	24.973	127.024	-	-	-	204.595
дополнителни резервирања во текот на годината	151.869	11.365	215.283	-	-	-	378.517
(искористени резервирања во текот на годината)	-	(182)	(118.892)	-	-	-	(119.074)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(111.605)	-	-	-	-	-	(111.605)
ефект од курсни разлики	11	-	-	-	-	-	11
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	92.873	36.156	223.415	-	-	-	352.444
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	92.873	36.156	223.415	-	-	-	352.444
дополнителни резервирања во текот на годината	347.197	14.535	268.247	-	-	-	629.979
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(186.811)	-	-	-	(186.811)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(315.018)	(22.561)	(197)	-	-	-	(337.776)
ефект од курсни разлики	2.107	-	-	-	-	-	2.107
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	127.159	28.130	304.654	-	-	-	459.943

Нето ослободувањето во позицијата Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови во најголем дел се должи од рекласификација на побарувања, чии ослободувања не се рефлектира во билансот на успех.

38. Посебна резерва и резервирања (продолжение)

Сегашната вредност на резервирањата за користи на вработените по однос на отпремнини при пензионирање е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи. Банката исто така резервира средства за награди за вработените и за регрес за годишен одмор.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

Година	2024	2023
Каматна стапка	5,3%	5%
Просечен пораст на плати	5,6% годишно/ 0,47% месечно	6% годишно/ 0,5% месечно
Стапка на персонален данок на доход	10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање	10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање

Со цел определување на сегашната вредност на очекуваните идни обврски за отпремнини при пензионирање и соодветниот трошок за тековни услуги, креиран е модел согласно методот на кредитирање на проектирана единица (Project Unit Credit Method – PUCM). Проценетата очекувана вредност на обврската ја зема предвид веројатноста дека користа ќе се реализира, изведена врз основ на веројатност дека вработениот нема да го прекине работниот однос во Банката и истовремено ќе го доживее моментот на пензионирање. Оваа веројатност е изведена врз основа на дефинираните актуарски претпоставки за смртност и флукуација на вработените.

Сегашната вредност на обврската претставува дисконтирана вредност на денот на пресметката, од добиената проценета очекувана вредност на обврската, пресметана согласно претпоставките со вклучена веројатност дека паричниот одлив ќе се реализира. Трошокот за тековни услуги претставува дисконтирана вредност на денот на пресметката, од проектираната очекувана вредност на единицата, со вклучена веројатност дека паричниот одлив ќе се реализира.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***39. Останати обврски**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Обврски кон добавувачите	7.868	12.351
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	15	15
Пресметани трошоци	71	52
Разграничени приходи од претходна година	93.292	59.024
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Брокерско работење	15	
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		-
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Мастеркард	45.654	32.899
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Виса	246.340	241.617
Обврски кон други банки за порамнување од картично работење	99.005	77.307
Останати обврски од картично работење	52.229	285.591
Депозити за изведувачки работи	1.567	5.526
Останати даноци и придонеси	10.990	7.663
Нераспределен денарски прилив	9.845	11.738
Нераспределен девизен прилив	198.755	349.226
Оснивачки влог за фирми	11.740	14.887
Обврски во пресметка од население	18.769	1.849
Останато	82.654	90.938
Вкупно останати обврски	878.809	1.190.683

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***40. Запишан капитал****A Запишан капитал**

Состојба на 1 јануари - целосно платени
 Запишани акции во текот на годината
 Реализација на опциите на акции
 Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција
 Останати промени во текот на годината (наведете детално):
Состојба на 31 декември - целосно платени

во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
10.000	-	1.284.691	1.100.191	-	-	12.846.910	11.001.910
10.000	-	123.000	184.500	-	-	1.230.000	1.845.000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10.000	-	1.407.691	1.284.691	-	-	14.076.910	12.846.910

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2023: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во септември 2024 година, Собранието на акционери на Банката донесе Одлука за зголемување на основната главнина со издавање на акции по пат на приватна понуда заради обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период. Издадени беа дополнителни 123.000 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари, односно зголемувањето на капиталот изнесуваше 1.230.000.000 денари. Со оваа емисија на акции се зголеми сопственичкото учество во капиталот на најголемиот акционер на ХАЛК БАНКА АД Скопје, Türkiye Halk Bankası a.s. İstanbul, Türkiye (види белешка 40в).

40. Запишан капитал (продолжение)**Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**Објавени дивиденди и платени дивиденди
за годината

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-

Дивиденда по обична акција
Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-

**Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани
обврски за дивиденди во билансот на состојба)**

Објавени дивиденди по 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-

Дивиденда по обична акција
Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-

По денот на подготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Банката.

40. Запишан капитал (продолжение)**В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
Turkiye Halk Bankasi A.S. Istanbul	14.029.050	12.799.050	99,66%	99,63%
Вкупно	14.029.050	12.799.050	99,66%	99,63%

Законска резерва

Според локалната законска регулатива Банката треба да пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една десетина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Банката. Со 31.12.2024 Банката го има достигнато пропишаниот износ за законска резерва.

Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба

Резервата за објективна вредност на Банката ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризнаено.

Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања

Ревалоризациските резерви за средствата преземени за ненаплатени побарувања се формираат во моментот на признавање на преземените средства.

На датумот на преземање на средството, банката е должна во билансот на состојба да прикаже оштетување од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредноста/посебна резерва е поголем дел од оштетувањето, Банката е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

Банката ја депризнава ревалоризациската резерва со ослободување во билансот на успех во моментот на продажба на средството. Дополнително, ревалоризациската резерва може да се депризнае и во случај кога средството не е продадено, но ревалоризациската резерва е исклучена од дополнителниот капитал согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Премии од акции

Премиите од акции на 31 декември 2024 година во износ од 325.854 илјади денари (2023: 325.854 илјади денари) претставуваат разлика помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акциите.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

41. Заработка по акција**А Основна заработка/(загуба) по акција***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на
обични акции*

Нето-добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на
имателите на обични акции (наведете поделно)**Нето-добивка која им припаѓа на имателите на
обични акции**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
1.853.097	1.249.984
-	-
-	-
1.853.097	1.249.984

Пондериран просечен број на обичните акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во
текот на годината (наведете ги сите настани
поделно)

Ефект од издадени акции на 18.10.2024

Ефект од издадени акции на 04.08.2023

**Пондериран просечен број на обичните акции на
31 декември****Основна заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
1.284.691	1.100.191
24.869	-
-	75.316
1.309.560	1.175.507
1.415	1.063

Б Разводната заработка/(загуба) по акција*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на
обични акции (разводната)*Нето-добивка за годината која им припаѓа на
имателите на обични акцииКорекции на нето-добивката која им припаѓа на
имателите на обични акции за ефектите на сите
издадени потенцијални обични акции (наведете
поделно)**Нето-добивка која им припаѓа на имателите на
обични акции (разводната)**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
1.853.097	1.249.984
-	-
1.853.097	1.249.984

*Пондериран просечен број на обични акции
(разводнет)*

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични
акции (наведете ги сите настани поделно)

Ефект од издадени акции на 18.10.2024

Ефект од издадени акции на 04.08.2023

**Пондериран просечен број на обичните акции
(разводнети) на 31 декември****Разводната заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
1.284.691	1.100.191
24.869	-
-	75.316
1.309.560	1.175.507
1.415	1.063

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства**42.1 Потенцијални обврски**

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023 (повторно прикажана)
Платежни непокриени гаранции		
во денари	3.203.197	3.565.609
во странска валута	383.627	430.049
во денари со валутна клаузула	3.652.545	2.425.349
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	2.212.921	2.278.429
во странска валута	1.042.334	1.156.956
во денари со валутна клаузула	2.716.665	2.381.114
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	1.693.856	838.494
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	678.573	617.469
Неискористени лимити на кредитни картички	957.952	886.996
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	1.757.524	1.871.212
Издадени покриени гаранции	448.011	519.652
Покриени акредитиви	98.983	102.775
Останати потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	18.846.188	17.074.104
(Посебна резерва)	(127.161)	(92.874)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	18.719.027	16.981.230

Повторно прикажување

Во текот на 2024 година, Банката направи промена во прикажувањето на рамковните револвинг кредитни лимити за кредитирање за да ја одрази посоодветно природата на овие трансакции. Имено, по извршените дополнителни анализи, Банката утврди дека рамковните револвинг кредитни лимити за кредитирање не ги исполнуваат во целост условите како потенцијална обврска. Имено, истите не содржат “цврста обврска” за кредитирање по претходно договорени услови и секоја дополнителна изложеност во рамките на овие рамковните револвинг кредитни лимити за кредитирање е предмет на дополнителна анализа, одобрување од страна на Банката и потпишување на дополнителни договори. По извршената промена, истите повеќе не се презентирани како Потенцијални обврски. Како резултат на оваа промена, споредбените информации беа повторно прикажани.

Следнава табела ги сумира ефектите од повторното прикажување:

31 декември 2023	Обелоденети претходно	Промена	Повторно прикажани
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	24.481.282	(22.610.300)	1.870.982
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	39.591.300	(22.610.300)	16.981.000

Салдото на вкупните потенцијални обврски намалени за посебната резерва на 1 јануари 2023 би изнесувало МКД 15.298.266 илјади. Оваа промена не влијае на обелоденетите износи за вонбилансни изложености прикажани во белешка 2, Управување со ризици.

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)**42.1 Потенцијални обврски (продолжение)**

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Судски спорови

Банката е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2024 година изнесува 352.831 илјади денари (2023: 94.864 илјади денари), за кои е евидентирана резерва во износ од 28.130 илјади денари (2023: 19.387 илјади денари). Раководството на Банката смета дека конечниот исход на остатокот од судските спорови ќе биде решен во корист на Банката и дека нема да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови.

42.2 Потенцијални средства

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

Вкупно потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***43. Работи во име и за сметка на трети лица**

<i>во илјади денари</i>					
тековна година 2024			претходна година 2023		
средства	обврски	нето позиција	средства	обврски	нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	4.000	-	4.000	-	4.000
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	204.521	-	230.488	-	230.488
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	2.025.497	-	1.984.149	-	1.984.149
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	(4.000)	-	(4.000)	(4.000)
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	(204.521)	-	(230.488)	(230.488)
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	(2.025.497)	-	(1.984.149)	(1.984.149)
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	2.234.018	(2.234.018)	2.218.637	(2.218.637)	-

Банката настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на хартии од вредност во име и за сметка на физички и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

44. Трансакции со поврзани страни

На 7 април 2011 година Türkiye Halk Bankası a.s. İstanbul, Turkey го купи мнозинскиот пакет на акции на ИК Банка АД Скопје (ХАЛК БАНКА АД Скопје) во износ од 91,56% со што стана матично друштво. Акциите беа откупени од Демир Халк Банка од Холандија (DNB Bank) која поседуваше 66,56% од акциите на ИК Банка АД Скопје (ХАЛК БАНКА АД Скопје) како и 25,00% од акциите кои беа во сопственост на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР). По присоединувањето на Зираат Банка АД Скопје во 2012 година и зголемувањето на капиталот до 2024 година, Türkiye Halk Bankası a.s. İstanbul, Türkiye Halk Bankası a.s. İstanbul поседува 99,66% (2023: 99,63%) од акциите со право на глас и претставува матично Друштво на Банката. Крајно матично друштво на Групата е Фонд за средства на Турција (Türkiye Varlık Fonu), којшто е во сопственост на Агенција за приватизација, Влада на Република Турција (The Republic of Turkey Prime Ministry Privatization Administration), контролирано од Државен трезор на Република Турција (State Treasury of Republic of Turkey).

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со банката се: лица со посебни права и одговорности во банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица и подружници на Банката и други лица со кои Банката има блиски врски.

Салдата и трансакциите со поврзаните страни се презентирани во продолжение.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****А Биланс на состојба**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружен и друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)						
Средства						
Тековни сметки	13.305	-	-	-	-	13.305
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	92.009	8.208	100.217
потрошувачки кредити	-	-	-	49.472	14.573	64.045
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	13.123	-	5.773	1.822	20.718
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
Влог во подружница	-	1.368.843	-	-	-	1.368.843
(Исправка на вредноста)	(9)	(8)	-	(38)	(19)	(74)
Останати средства	1.941	-	-	-	-	1.941
Вкупно	15.237	1.381.958	-	147.216	24.584	1.568.995
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	6.114.709	187.413	-	144.112	108.188	6.554.422
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	114	3.199	-	-	-	3.313
Вкупно	6.114.823	190.612	-	144.112	108.188	6.557.735
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	800.012	1.292	-	-	2.728	804.032
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	17.482	2.574	20.056
(Посебна резерва)	(264)	-	-	(12)	(2)	(278)
Вкупно	799.748	1.292	-	17.470	5.300	823.810
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****А Биланс на состојба (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	33.167	-	-	-	-	33.167
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						-
хипотекарни кредити	-	-	-	88.258	-	88.258
потрошувачки кредити	-	-	-	30.195	9.535	39.730
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	5.225	15.058	20.283
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
Влог во подружница	-	1.368.843	-	-	-	1.368.843
(Исправка на вредноста)	(26)	(0)	-	(53)	(23)	(102)
Останати средства		184	-	-	-	184
Вкупно	33.142	1.369.027	-	123.625	24.570	1.550.363
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	7.895.416	153.978	-	138.951	169.088	8.357.433
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	2.599	1.990	-	22	-	4.611
Вкупно	7.898.015	155.968	-	138.973	169.088	8.362.044
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	621.502	1.984	-	-	2.728	626.214
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	16.645	2.751	19.396
(Посебна резерва)	(205)	-	-	(14)	(3)	(222)
Вкупно	621.297	1.984	-	16.631	5.476	645.388
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2024 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	3.151	-	-	5.491	1.375	10.017
Приходи од провизии и надомести	10.103	2.054	-	220	134	12.511
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	26.917	-	-	-	26.917
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	13.254	28.971	-	5.711	1.509	49.445
Расходи						
Расходи за камата	(1.657)	(3.840)	-	(2.160)	(2.876)	(10.533)
Расходи за провизии и надомести	(7.356)	-	-	-	-	(7.356)
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	(71.777)	-	-	-	(71.777)
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	(9.013)	(75.617)	-	(2.160)	(2.876)	(89.666)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2023 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	2.397	3.424	-	4.099	1.592	11.512
Приходи од провизии и надомести	6.430	10.505	-	1.747	478	19.159
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	4.174	-	-	-	4.174
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	8.827	18.103	-	5.846	2.070	34.845
Расходи						
Расходи за камата	(18.003)	(3.420)	-	(1.497)	(1.359)	(24.279)
Расходи за провизии и надомести	(1.854)	-	-	-	-	(1.843)
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	(61.188)	-	-	-	(61.188)
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	(19.857)	(64.608)	-	(1.497)	(1.359)	(87.321)

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****В Надомести на раководниот кадар на банката**

Краткорочни користи за вработените 262.684

Користи по престанокот на вработувањето -

Користи поради престанок на вработувањето -

Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти -

Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства -

Останато -

Вкупно 262.684

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
262.684	268.467
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
262.684	268.467

45. Наеми**А Наемодавател****А.1 Побарувања по финансиски наем**

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

45. Наеми (продолжение)

А Наемодавател

А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
во илјади денари				
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

45. Наеми (продолжение)**Б Наемател****Б.1 Обврски по финансиски наеми**

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

45. Наеми (продолжение)**Б Наемател (продолжение)****Б.2 Оберски по неотповикливи оперативни наеми**

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)

Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	10.428	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Вкупно	10.428	-	-
-	8.677	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Вкупно	8.677	-	-

Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)**Оперативен наем**

Банката зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскинливи/отповикливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

46. Плаќања врз основа на акции

Датум на давање на опцијата
Датум на истекување на опцијата
Цена на реализација на опцијата
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата
Варијанса
Очекуван принос на дивидендата
Каматна стапка
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Состојба на 1 јануари

Промени во текот на годината:

опции дадени на членовите на Надзорниот одбор

опции дадени на членовите на Управниот одбор

останати дадени опции
форфетирани опции
реализирани опции
опции со истечен краен рок

Состојба на 31 декември

тековна година 2024		претходна година 2023	
број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

47. Даночни ризици

Посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Банката, не постојат какви било дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

48. Настани после датумот на билансот на состојба

Од датумот на известувањето до до денот на одобрувањето на овие финансиски, нема настани кои бараат корекција или дополнителни обелоденувања во посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година.